

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 71

5 април 2019, петок

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
980. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр.1 „Базерник“ во ловен реон Демир Хисар.....	3	989. Одлука за присилна концесија на дивечот од ловиштето бр. 4 „Соколарци“ во ловен реон Кочани.....	6
981. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр.2 „Лесково“ во ловен реон Демир Хисар.....	3	990. Одлука за укинување на увозната давачка- царинската стапка за ткаенини од предиво со голема јачина, од најлон или од други полиамиди или од полиестри.....	6
982. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр.3 „Журче“ во ловен реон Демир Хисар.....	3	991. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Кратово.....	6
983. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр.4 „Прибилци“ во ловен реон Демир Хисар.....	4	992. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за правда – Управа за извршување на санкциите.....	7
984. Одлука за присилна концесија на дивечот од ловиштето бр.1 „Базерник“ во ловен реон Демир Хисар.....	4	993. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за правда – Управа за извршување на санкциите.....	7
985. Одлука за присилна концесија на дивечот од ловиштето бр.2 „Лесково“ во ловен реон Демир Хисар...	4	994. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи...	7
986. Одлука за присилна концесија на дивечот од ловиштето бр.3 „Журче“ во ловен реон Демир Хисар.....	5	995. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Општина Градско.....	7
987. Одлука за присилна концесија на дивечот од ловиштето бр.4 „Прибилци“ во ловен реон Демир Хисар.....	5		
988. Одлука за едностран раскин на договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр. 4 „Соколарци“ ловен реон Кочани.....	5		

	Стр.		Стр.
996. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија.....	8	1012. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на Министерство за финансии - Царинска управа.....	12
997. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Вишо јавно обвинителство Скопје.....	8	1013. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на Општина Чаир.....	12
998. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Крива Паланка.....	8	1014. Решение за престанок на должноста извршител.....	12
999. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Општина Тетово.....	8	1015. Правилник за формата и содржината на барањето за добивање на дозвола за одржување на јавна чистота, формата и содржината на образецот на дозволата за одржување на јавна чистота, начинот на издавање и одземање на дозволата за одржување на јавна чистота, формата и содржината на регистарот за издадените дозволи за одржување на јавната чистота, како и начинот на неговото водење.....	13
1000. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Општина Илинден.....	9	1016. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	18
1001. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за внатрешни работи.....	9	1017. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	18
1002. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Куманово.....	9	1018. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	18
1003. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија.....	9	1019. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	19
1004. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈП Национални шуми - Скопје.....	10	1020. Правилник за висината на трошоците за издавање, продолжување и обновување на лиценцата за работа....	19
1005. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈП Национални шуми - Скопје.....	10	1021. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на издадени, обновени, продолжени и одземени лиценци за работа на здравствени работници со високо образование од областа на медицината.....	19
1006. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за одбрана.....	10	1022. Правилник за начинот на издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценцата за работа и формата и содржината на образецот на лиценцата за работа на здравствените работници од областа на медицината.....	26
1007. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерството за одбрана.....	10	1023. Правилник за Програмата за дополнителна обука и проверка на стручните знаења и способности на здравствените работници со високо образование, составот на испитната комисија и начинот на спроведувањето на проверката на здравствените работници со високо образование од областа на медицината.....	30
1008. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Здружение ХОПС - Опции за здрав живот Скопје.....	11	1024. Правилник за поблиски критериуми што треба да ги исполнуваат едукаторите во однос на образование и работно искуство за спроведување на пробна работа на здравствени работници со високо образование од областа на медицината...	38
1009. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на Општина Желино.....	11	1025. Правилник за облиците на континуирано стручно усовршување, критериумите за распоредување на облиците, критериумите за избор на спроведувачи на облиците на континуирано стручно усовршување и бодовите за обновување на лиценцата за работа на здравствените работници со високо образование од областа на медицината.....	39
1010. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на Општина Шуто Оризари.....	11	Огласен дел.....	1-12

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА****980.**

Врз основа на член 39 став (1) од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.26/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15, 193/15 и 83/18) и член 44 став (3) од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА
КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
БР.1 „БАЗЕРНИК“ ВО ЛОВЕН РЕОН ДЕМИР ХИСАР****Член 1**

Со оваа одлука еднострано се раскинува Договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр.1 „Базерник“ во ловен реон Демир Хисар бр.51-8482/1 од 28.12.2011 година, склучен помеѓу Владата на Република Македонија како концедент и Здружение на ловци „Долина на мечките“ – Демир Хисар, како концесионер, поради битни повреди на одредбите од Договорот, Законот за ловството, други закони и прописи што се применуваат врз Договорот, како и неисполнување на обврските од Програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Против оваа одлука може да се покрене управен спор пред Управниот суд на Република Северна Македонија, во рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-9912/1-18
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

981.

Врз основа на член 39 став (1) од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.26/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15, 193/15 и 83/18) и член 44 став (3) од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА
КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
БР.2 „ЛЕСКОВО“ ВО ЛОВЕН РЕОН ДЕМИР ХИСАР****Член 1**

Со оваа одлука еднострано се раскинува Договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр.2 „Лесково“ во ловен реон Демир Хисар бр.51-8483/1 од 28.12.2011 година, склучен помеѓу Владата на Република Македонија како концедент и Здружение на ловци „Долина на мечките“ – Демир Хисар, како концесионер, поради битни повреди на одредбите од Договорот, Законот за ловството, други закони и прописи што се применуваат врз Договорот, како и неисполнување на обврските од Програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Против оваа одлука може да се покрене управен спор пред Управниот суд на Република Северна Македонија, во рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-9912/2-18
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

982.

Врз основа на член 39 став (1) од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.26/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15, 193/15 и 83/18) и член 44 став (3) од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА
КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
БР.3 „ЖУРЧЕ“ ВО ЛОВЕН РЕОН ДЕМИР ХИСАР****Член 1**

Со оваа одлука еднострано се раскинува Договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр.3 „Журче“ во ловен реон Демир Хисар бр.51-8484/1 од 28.12.2011 година, склучен помеѓу Владата на Република Македонија како концедент и Здружение на ловци „Долина на мечките“ – Демир Хисар, како концесионер, поради битни повреди на одредбите од Договорот, Законот за ловството, други закони и прописи што се применуваат врз Договорот, како и неисполнување на обврските од Програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Против оваа одлука може да се покрене управен спор пред Управниот суд на Република Северна Македонија, во рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-9912/3-18
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

983.

Врз основа на член 39 став (1) од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.26/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15, 193/15 и 83/18) и член 44 став (3) од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР.4 „ПРИБИЛЦИ“ ВО ЛОВЕН РЕОН ДЕМИР ХИСАР

Член 1

Со оваа одлука еднострано се раскинува Договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр.4 „Прибилци“ во ловен реон Демир Хисар бр.51-8485/1 од 28.12.2011 година, склучен помеѓу Владата на Република Македонија како концедент и Здружение на ловци „Долина на мечките“ – Демир Хисар, како концесионер, поради битни повреди на одредбите од Договорот, Законот за ловството, други закони и прописи што се применуваат врз Договорот, како и неисполнување на обврските од Програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Против оваа одлука може да се покрене управен спор пред Управниот суд на Република Северна Македонија, во рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-9912/4-18
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

984.

Врз основа на член 39 став 3 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15, 193/15 и 83/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИСИЛНА КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ОД ЛОВИШТЕТО БР.1 „БАЗЕРНИК“ ВО ЛОВЕН РЕОН ДЕМИР ХИСАР

Член 1

Дивечот во ловиштето бр.1 „Базерник“ во ловен реон Демир Хисар се дава на присилна концесија на Јавното претпријатие „Национални шуми“ – Скопје, до моментот на давање на концесија на дивечот преку јавен повик, согласно Законот за ловството.

Член 2

Правата и обврските на Владата на Република Северна Македонија и субјектот од член 1 на оваа одлука на кој дивечот се дава на присилна концесија, ќе се утврдат со договор кој ќе важи до моментот на давање на концесија на дивечот преку јавен повик, согласно Законот за ловството.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-9912/5-18
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

985.

Врз основа на член 39 став 3 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15, 193/15 и 83/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 1 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИСИЛНА КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ОД ЛОВИШТЕТО БР.2 „ЛЕСКОВО“ ВО ЛОВЕН РЕОН ДЕМИР ХИСАР

Член 1

Дивечот во ловиштето бр.2 „Лесково“ во ловен реон Демир Хисар се дава на присилна концесија на Јавното претпријатие „Национални шуми“ – Скопје, до моментот на давање на концесија на дивечот преку јавен повик, согласно Законот за ловството.

Член 2

Правата и обврските на Владата на Република Северна Македонија и субјектот од член 1 на оваа одлука на кој дивечот се дава на присилна концесија, ќе се утврдат со договор кој ќе важи до моментот на давање на концесија на дивечот преку јавен повик, согласно Законот за ловството.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-9912/6-18
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

986.

Врз основа на член 39 став 3 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15, 193/15 и 83/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИСИЛНА КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ОД ЛОВИШТЕТО БР.3 „ЖУРЧЕ“ ВО ЛОВЕН РЕОН ДЕМИР ХИСАР

Член 1

Дивечот во ловиштето бр.3 „Журче“ во ловен реон Демир Хисар се дава на присилна концесија на Јавното претпријатие „Национални шуми“ – Скопје, до моментот на давање на концесија на дивечот преку јавен повик, согласно со Законот за ловството.

Член 2

Правата и обврските на Владата на Република Северна Македонија и субјектот од член 1 на оваа одлука на кој дивечот се дава на присилна концесија, ќе се утврдат со договор кој ќе важи до моментот на давање на концесија на дивечот преку јавен повик, согласно со Законот за ловството.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-9912/7-18
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

987.

Врз основа на член 39 став 3 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15, 193/15 и 83/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИСИЛНА КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ОД ЛОВИШТЕТО БР.4 „ПРИБИЛЦИ“ ВО ЛОВЕН РЕОН ДЕМИР ХИСАР

Член 1

Дивечот во ловиштето бр.4 „Прибилци“ во ловен реон Демир Хисар се дава на присилна концесија на Јавното претпријатие „Национални шуми“ – Скопје, до моментот на давање на концесија на дивечот преку јавен повик, согласно со Законот за ловството.

Член 2

Правата и обврските на Владата на Република Северна Македонија и субјектот од член 1 на оваа одлука на кој дивечот се дава на присилна концесија, ќе се утврдат со договор кој ќе важи до моментот на давање на концесија на дивечот преку јавен повик, согласно со Законот за ловството.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-9912/8-18
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

988.

Врз основа на член 39 став (1) од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15, 193/15 и 83/18), и член 44 став (3) од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР. 4 „СОКОЛАРЦИ“ ЛОВЕН РЕОН КОЧАНИ

Член 1

Со оваа одлука еднострано се раскинува Договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр. 4 „Соколарци“ во ловен реон Кочани бр.51-4498/1 од 27.7.2013 година, склучен помеѓу Владата на Република Македонија како концедент и Здружение на ловци „Горица“ од с.Чешиново, како концесионер, поради битни повреди на одредбите од Договорот, Законот за ловството, други закони и прописи што се применуваат врз Договорот, како и неисполнување на обврските од Програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Против оваа одлука може да се покрене управен спор пред Управниот суд на Република Северна Македонија, во рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-9917/1-18
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

989.

Врз основа на член 39 став 3 од Законот за ловство-то („Службен весник на Република Македонија“ бр.26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15, 193/15 и 83/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИСИЛНА КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ОД ЛОВИШТЕТО БР. 4 „СОКОЛАРЦИ“ ВО ЛОВЕН РЕОН КОЧАНИ

Член 1

Дивечот во ловиштето бр. 4 „Соколарци“ во ловен реон Кочани се дава на присилна концесија на Јавното претпријатие „Национални шуми“ – Скопје, до моментот на давање на концесија на дивечот преку јавен повик, согласно со Законот за ловството.

Член 2

Правата и обврските на Владата на Република Северна Македонија и субјектот од член 1 на оваа одлука на кој дивечот се дава на присилна концесија, ќе се утврдат со договор кој ќе важи до моментот на давање на концесија на дивечот преку јавен повик, согласно Законот за ловството.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-9917/2-18
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

990.

Врз основа на член 19 став (7) од Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/05, 4/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12, 187/13, 15/15, 129/15, 154/15, 192/15, 23/16 и 144/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УКИНУВАЊЕ НА УВОЗНАТА ДАВАЧКА - ЦАРИНСКАТА СТАПКА ЗА ТКАЕНИНИ ОД ПРЕДИВО СО ГОЛЕМА ЈАЧИНА, ОД НАЈЛОН ИЛИ ОД ДРУГИ ПОЛИАМИДИ ИЛИ ОД ПОЛИЕСТРИ

Член 1

Со оваа одлука се пропишува мерка за укинување на увозната давачка – царинската стапка за ткаенини од предиво со голема јачина, од најлон или од други полиамиди или од полиестри и тоа:

Тарифна ознака	Опис
5407 10 00 00	Ткаенини од предиво со голема јачина, од најлон или од други полиамиди или од полиестри

Член 2

Стоките од член 1 на оваа одлука ќе се увезуваат заклучно со 31.12.2019 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1210/1
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

991.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ОПШТИНА КРАТОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Кратово бр.09-965/2 од 5.3.2019 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1969/1
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

992.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА – УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за правда – Управа за извршување на санкциите бр.09-985/2 од 6.3.2019 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1969/2
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

993.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА – УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за правда – Управа за извршување на санкциите бр.09-984/2 од 6.3.2019 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1969/3
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

994.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи бр.09-983/2 од 6.3.2019 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1969/4
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

995.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ОПШТИНА ГРАДСКО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Општина Градско бр.09-982/2 од 6.3.2019 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1969/5
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

996.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија бр.09-981/2 од 6.3.2019 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1969/6
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

997.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ВИШО ЈАВНО ОБВИНТЕЛСТВО СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Вишо јавно обвинителство Скопје бр. 09-980/2 од 6.3.2019 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1969/7
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

998.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Крива Паланка бр. 09-979/2 од 6.3.2019 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1969/8
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

999.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ОПШТИНА ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Општина Тетово бр. 09-978/2 од 6.3.2019 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1969/9
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1000.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Општина Илинден бр. 09-977/2 од 6.3.2019 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1969/10
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1001.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за внатрешни работи бр. 09-976/2 од 6.3.2019 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1969/11
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1002.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ОПШТИНА КУМАНОВО****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Куманово бр. 09-975/2 од 6.3.2019 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1969/12
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1003.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија бр. 09-974/2 од 6.3.2019 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1969/13
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1004.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈП НАЦИОНАЛНИ ШУМИ - СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈП Национални шуми - Скопје бр. 09-973/2 од 6.3.2019 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1969/14
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1005.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈП НАЦИОНАЛНИ ШУМИ - СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈП Национални шуми - Скопје бр. 09-972/2 од 6.3.2019 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1969/15
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1006.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за одбрана бр. 09-971/2 од 6.3.2019 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1969/16
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1007.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА****Член 1**

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерството за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр.163/18).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1969/17
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1008.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЗДРУЖЕНИЕ ХОПС - ОПЦИИ ЗА ЗДРАВ ЖИВОТ СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Здружение ХОПС - Опции за здрав живот Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр.15/19).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2037/1
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1009.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО ПРАВОСИЛНИ ОДЛУКИ НА ОПШТИНА ЖЕЛИНО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на Општина Желино бр.09-987/1 од 6.3.2019 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2081/1
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1010.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО ПРАВОСИЛНИ ОДЛУКИ НА КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на Комисија за односи со верските заедници и религиозни групи бр.09-988/1 од 6.3.2019 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2081/2
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1011.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО ПРАВОСИЛНИ ОДЛУКИ НА ОПШТИНА ШУТО ОРИЗАРИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на Општина Шуто Оризари бр. 09-989/1 од 6.3.2019 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2081/3
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1012.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО ПРАВОСИЛНИ ОДЛУКИ НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - ЦАРИНСКА УПРАВА****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на Министерство за финансии - Царинска управа бр.09-986/1 од 6.3.2019 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2081/4
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1013.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 1 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО ПРАВОСИЛНИ ОДЛУКИ НА ОПШТИНА ЧАИР****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на Општина Чаир бр.09-990/1 од 6.3.2019 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2081/5
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА**1014.**

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државна управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), а во врска со член 71 став (1) точка б) и став (2) од Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/16 и 142/16), Министерството за правда донесе

Р Е Ш Е Н И Е**ЗА ПРЕСТАНОК НА ДОЛЖНОСТА ИЗВРШИТЕЛ**

На извршителот СНЕЖАНА ФИТЕСКА од Скопје, именувана за подрачјето на Основниот суд Скопје 1 и Основниот суд Скопје 2, и ПРЕСТАНУВА должноста извршител поради навршување на 64 години возраст согласно закон.

Решението влегува во сила на ден 14.2.2019 година.

О б р а з л о ж е н и е

Со Решение на Министерот за правда бр.08-1740/1 од 09.05.2006 година лицето Снежана Фитеска е именувана за извршител на подрачјето на Основниот суд Скопје 1 и Основниот суд Скопје 2.

Извршителот Снежана Фитеска родена на ден 14.2.1955 година, на ден 14.2.2019 година навршува 64 години возраст, поради што ги исполнува условите за престанок на должноста извршител.

Согласно со наведеното, а врз основа на член 71 став (1) точка б) и став (2) од Законот за извршување, Министерството за правда одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Правна поука: Против ова решение може да се поведе управен спор пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.

Бр. 09-1176/1
14 февруари 2019 година
Скопје

Министер за правда,
д-р **Рената Дескоска, с.р.**

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

1015.

Врз основа на член 7 став (8) од Законот за јавна чистота („Службен весник на Република Македонија“ бр.111/08, 64/09, 88/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 44/15, 147/15 и 31/16), министерот за транспорт и врски донесе

П РА В И Л Н И К

**ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО
ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ОДРЖУВАЊЕ
НА ЈАВНА ЧИСТОТА, ФОРМАТА И СОДРЖИ-
НАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ОД-
РЖУВАЊЕ НА ЈАВНА ЧИСТОТА, НАЧИНОТ НА
ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА
ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА ЧИСТОТА, ФОРМАТА
И СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТАРОТ ЗА ИЗДАДЕ-
НИТЕ ДОЗВОЛИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНАТА
ЧИСТОТА, КАКО И НАЧИНОТ НА НЕГОВОТО
ВОДЕЊЕ**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за добивање на дозвола за одржување на јавна чистота, формата и содржината на образецот на дозволата за одржување на јавна чистота, начинот на издавање и одземање на дозволата за одржување на јавна чистота, формата и содржината на регистарот за издадените дозволи за одржување на јавната чистота, како и начинот на неговото водење.

Член 2

Барањето за добивање на дозвола за одржување на јавна чистота се поднесува на образец А4 во бела боја.

Формата и содржината на барањето од став 1 на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Дозволата за одржување на јавна чистота се издава на образец во А4 формат во бела боја.

Образецот на дозволата од став 1 на овој член е даден во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Дозволата за одржување на јавната чистота се издава со поднесување на барање до органот на државната управа надлежен за работите од областа на комуналните работи.

Член 5

Дозволата за одржување на јавна чистота ќе му се одземе на правното лице доколку се утврди дека истото не исполнува некои од условите за нејзино издавање утврдени во Законот за јавна чистота.

Член 6

За издадените дозволи за одржување на јавната чистота органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на комуналните работи води Регистар за издадени дозволи за одржување на јавна чистота (во понатамошниот текст: Регистар) кој постојано се ажурира и објавува на веб-страницата на органот.

Член 7

Регистарот се води во форма на книга со димензии 42х30 см, изработена од тврди корици и нумерирани внатрешни страни кои се меѓусебно поврзани во бела боја.

Формата и содржината на Регистарот се дадени во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

Член 8

Регистарот се води во пишана форма а може да се води и во електронска форма.

Регистарот се води за секоја година посебно.

Член 9

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на барањето за добивање на дозвола за одржување на јавна чистота и потребната документација, формата и содржината на образецот на дозволата за одржување на јавна чистота, начинот на издавање и одземање на дозволата за одржување на јавна чистота, формата и содржината на регистарот за издадените дозволи за одржување на јавната чистота, како и начинот на неговото водење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/13).

Член 10

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-3068/1

28 март 2019 година

Скопје

Министер

за транспорт и врски,

Горан Сугарески, с.р.

Прилог 1

ДО МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
СКОПЈЕ

БАРАЊЕ
за добивање на дозвола за одржување на јавна чистота

Од _____
(назив и седиште на правното лице)

Барам да ми се издаде дозвола за одржување на јавна чистота.

Кон барањето приложувам:

- доказ за регистрирана дејност (ДРД образец) од Централен регистар на Република Северна Македонија;
- доказ дека не е поведена стечајна постапка или постапка за ликвидација;
- доказ дека одговорното лице или член на органот на управување на правното лице не е правосилно осудено за кривично дело во јавните финансии, платниот промет и стопанството или кривични дела против работните односи, додека траат последиците од пресудата, или не му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на дејност додека трае забраната;
- доказ за економската и финансиската способност издаден од Централниот регистар на Република Северна Македонија;
- доказ дека е осигуран во осигурително друштво и дека е способен за надоместување на евентуална штета настаната по однос на одговорноста во вршењето дејноста (полиса за осигурување);
- доказ дека има вработено најмалку пет лица кои задолжително се вакцинирани согласно со прописите за заштита од заразни болести (копија заверена на нотар од М1/2 образец и потврда за ванкцинација) и
- копија од сообраќајната дозвола за регистрирано специјализирано возило за подигање на смет, ХТЗ опрема за вработените и неопходни технички средства за одржување на јавна чистота).

*Доказите од алинеи 1, 2, 3 и 4 Министерството за транспорт и врски може да ги прибави по службена должност, по претходна согласност на подносителот личните податоци да бидат употребени во постапката за издавање на дозвола за одржување на јавна чистота за што се плаќа соодветен надоместок во висина утврдена во тарифник во име и за сметка на институцијата од кој е прибавен.

1. Согласен
2. Не согласен

Поднесено на ден _____

Барател
(Име и презиме и потпис)

Скопје

Прилог 2



Република Северна Македонија

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Број на дозвола

ДОЗВОЛА
за одржување на јавна чистота

Назив и седиште на правното лице

Место и датум на издавање

М.П

потпис на министер

Прилог 3

**РЕГИСТАР НА ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА
ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА ЧИСТОТА**

Внутренняя страна

[illegible]

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

1019.

Врз основа на член 83 став 7 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 153/2015, 192/2015, 61/2016, 172/2016 и 64/2018), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 20.3.2019 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Пршовце, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Тетово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Пршовце, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Пршовце.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 0917-3846/1
20 март 2019 година
Скопје

Директор,
м-р **Борис Тунцев, с.р.**

ЛЕКАРСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 1020.

Врз основа на член 136 став (3) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15 и 192/15 и 17/2016) и член 14 од Статутот на Лекарската комора на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/95, 30/95, 22/96 и 36/00), Собранието на Лекарската комора на Македонија на седницата одржана на 10.11.2016 год., 17.11.2016 год. и 23.2.2017 година, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ И ОБНОВУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА

Член 1

Со овој правилник се пропишува висината на трошоците за издавање, продолжување и обновување на лиценцата за работа на здравствените работници со високо образование од областа на медицината (во понатамошниот текст: доктор на медицина).

Член 2

Трошоците за издавање, продолжување и обновување на лиценцата за работа на докторите на медицина се утврдуваат во зависност од реалните административни трошоци кои се состојат од трошоци за работа на членовите на работните тела, административните работници на Комората и стручните лица ангажирани како над-

ворешни соработници и материјални трошоци за набавка на хартија, обрасци и друг канцелариски материјал, печатење и изработка на лиценца и тоа за:

1. Трошоците за издавање на лиценца за работа на доктор на медицина за примарна здравствена заштита, временна лиценца како постар специјализат и специјалистичка/супспецијалистичка лиценца, се надоместуваат во износ кој еднократно се плаќа и неговата висина изнесува 1.500,00 ден.

2. Трошоците за издавање на лиценца на доктор на медицина на странски државјани се надоместуваат во износ кој еднократно се плаќа и тоа:

- за првата година 60.000,00 ден.

- продолжување за секоја наредна година 30.000,00-ден.

3. Трошоците за продолжување на лиценца на доктор на медицина се надоместуваат во износ кој еднократно се плаќа и неговата висина изнесува 2.600,00 ден.

4. Трошоците за обновување на лиценцата за работа на докторите на медицина се надоместуваат во износ кој се плаќа еднократно на секои седум години и неговата висина изнесува 840,00 ден.

5. Трошоците за замена на образецот на лиценца во случај кога е оштетена или изгубена се надоместуваат во износ кој еднократно се плаќа и неговата висина изнесува 600,00 ден.

Член 3

Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на утврдување на трошоците за спроведување на постапките за издавање, продолжување и обновување на лиценците („Службен весник на Република Македонија“ бр. 69/09)

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласноста од министерот за здравство.

Бр. 02 - 3969/11
1 март 2017 година
Скопје

Лекарска комора на Македонија
Претседател,
проф.д-р **Кочо Чакалароски, с.р.**

1021.

Врз основа на член 261 став (4) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15 и 192/15 и 17/2016) и член 14 од Статутот на Лекарската комора на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/95, 30/95, 22/96 и 36/00), Собранието на Лекарската комора на Македонија на седницата одржана на 10.11.2016 год., 17.11.2016 год. и 23.2.2017 година, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ИЗДАДЕНИ, ОБНОВЕНИ, ПРОДОЛЖЕНИ И ОДЗЕМЕНИ ЛИЦЕНЦИ ЗА РАБОТА НА ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ СО ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ ОД ОБЛАСТА НА МЕДИЦИНАТА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата, начинот на водење и содржината на регистарот на издадени, обновени, продолжени и одземени лиценци за работа на

здравствените работници со високо образование од областа на медицината (во понатамошниот текст: доктори на медицина).

Член 2

Регистарот на издадени, обновени, продолжени и одземени лиценци на докторите на медицина (во натамошниот текст: регистар) претставува посебна матична евиденција за докторите на медицина со лиценца за работа.

Регистарот го води Лекарската комора на Македонија (во натамошниот текст: Комората).

II. ФОРМА НА РЕГИСТАРОТ

Член 3

Регистарот се води во книга со димензии 500 мм х 420 мм, на која на насловната страница во горниот лев агол стои: "Лекарска комора на Македонија", а во средината стои: "Регистар на издадени, обновени, продолжени и одземени лиценци за работа".

Страниците во регистарот се нумерирани.

Пред почетокот на водењето на регистарот се забележува вкупниот број на страници со печат на Лекарската комора на Македонија и со потпис на овластено лице за водење на регистарот.

III. СОДРЖИНА НА РЕГИСТАРОТ

Член 4

Регистарот се води на образец број 1 кој е составен дел на овој правилник, кој ги содржи особено следниве податоци:

- регистарски број (реден број кој воедно е и регистарски број на лиценцата),
- име и презиме,
- датум и место на раѓање,
- единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ)
- адреса на живеелиште, односно престојувалиште,
- државјанство,
- податоци за завршено образование,
- податоци за положен стручен испит,
- податоци за специјализација, односно супспецијализација и за дополнително здобиени знаења,
- податоци за лиценцата (број и датум на издадена, обновена, продолжена, одземена лиценца и потпис на лицето што ја подигнало лиценцата),
- податоци за вработување и движење во службата (здравствена установа).

Податоците од ставот 1 на овој член кои ги запишува Комората, содржани се во регистарот на здравствени работници.

IV. НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ

Член 5

Регистарот се води во хартиена форма и во него се запишуваат податоци на докторите на медицина за издадени, обновувани и продолжени лиценцата за работа врз основа на поднесена пријава за запишување на образец број 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 6

Исправката при погрешно запишување во регистарот се врши така што со црвено мастило преку погрешно напишаниот текст се повлекува тенка линија и над неа се запишува точниот текст.

Член 7

Податоците од член 4 од овој Правилник во регистарот ќе ги внесува лице овластено од Комората.

Член 8

Регистарот се води и во електронска форма, а овие податоци се заштитени од неовластени измени согласно принципите на електронска заштита на податоци.

Член 9

Во еден електронски запис можат да се запишат податоци само за еден доктор на медицина.

Член 10

Внесувањето на податоците, за промени што ќе настапат во однос на продолжувањето и одземањето на лиценцата за работа, се врши со дополнување на податоците во постојните електронски записи.

Член 11

Во случај на погрешно внесување на податоци во регистарот не се врши исправка со измена на податоците во постојниот електронски запис, туку исправката се врши со внесување на податоците на нов електронски запис, со точно определена целосна врска со електронскиот запис кој се исправа.

Член 12

Секое внесување на податоци во регистарот е потпишано со електронски потпис од овластеното лице што го води регистарот, кое и ги координира сите активности потребни за гаранција на веродостојноста на податоците, неавторизиран пристап и промена на податоците и заштита од губење на податоците.

Член 13

На барање на докторот на медицина може да се издаде извод за извршен упис во Регистарот.

Комората најмалку два пати годишно писмено го известува Министерството за здравство за работите што се однесуваат на издавањето, продолжувањето, обновувањето и одземањето на лиценците за работа.

Безбедноста и тајноста на податоците во регистарот се гарантира согласно прописите за заштита на лични податоци.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 14

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи правилникот за формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на доктори на медицина („Службен весник на Република Македонија“ бр.72 /05).

Член 16

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласноста од министерот за здравство.

Бр. 02-3969/12
1 март 2017 година
Скопје

Лекарска комора на Македонија
Претседател,
проф.д-р **Кочо Чакалароски**,ср

ЛЕКАРСКА КОМОРА
НА МАКЕДОНИЈА

Образец 1

РЕГИСТЕР

на издадени, обновени, продолжени и одземени лиценци за работа на
здравствени работници со високо образование од областа на медицината

I. ДЕЛ
ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ
Регистарски број (реден број кој воедно е и регистарски број на лиценцата)
Име и презиме
Единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ)
Адреса на живеалиште, односно престојувалиште
Адреса _____ Место (поштенски број) _____
Државјанство
Податоци за завршено образование
а) додипломска едукација
Година на започнување на студиите _____
Име на факултетот/универзитетот _____
Дипломирал/а (датум на завршување на студиите) _____
Име на факултетот/универзитетот _____
Податоци за положен стручен испит,
Податоци за специјализација, односно супспецијализација и за дополнително здобиени знаења,
а) Постдипломска едукација - стручна
Тип на постдипломска едукација
☐ специјализација ☐ супспецијализација
Име на специјалноста/супспецијалноста _____
Финансирана од (заокружи):
а) јавна здравствена установа
б) приватна здравствена установа
в) самофинансирање
Датум на започнување на постдипломската едукација _____
Име на факултетот/универзитетот _____
Датум на завршување на постдипломската едукација _____
Име на факултетот/универзитетот _____
б) Постдипломска едукација - научна
Тип на постдипломската научна едукација:
☐ магистерски студии
☐ докторски студии
Датум на одбраната _____
Име на факултетот/универзитетот _____
Магистериум од _____
завршил/а во _____ на датум _____
нострификација во _____ на датум _____
Докторат од _____
завршил/а во _____ на датум _____
нострификација во _____ на датум _____

Стекнуто звање примариус _____		
Број на решение / датум _____		
Податоци за лиценцата (број и датум на издадена, обновена, продолжена, одземена лиценца и потпис на лицето што ја подигнало лиценцата)		
Датум на поднесувањето на барањето за издавање на лиценцата _____		
Датум кога е издадена лиценцата за работа _____		
Датум до кој важи лиценцата за работа _____		
Датум на одземање на лиценца за работа _____		
Лице кое ја подигнало лиценцата за работа /потпис _____		
Податоци за вработување и движење во службата		
Тип на вработување (заокружи):		
☐ постојано вработен/а	☐ дополнителна работа	
☐ вработен/а на определено време	☐ невработен/а	
Име и наслов на установата или ординацијата на сегашното вработување _____		
Адреса на установата/ординацијата _____		
улица _____ место _____		
Вид на работно место:		
☐ доктор без специјализација		
☐ доктор специјалист/супспецијалист		
Датум на сегашното вработување од _____		
Претходни вработувања:		
Установа/ординација _____		
Датум од _____ до _____		
II ОСТАНАТИ ПОДАТОЦИ *		
Поседување на возачка дозвола	ДА	НЕ
Здравствено осигурување	ДА	НЕ
Пензиско осигурување	ДА	НЕ
Познавање на странски јазик _____	(активно) _____	(пасивно) _____
_____	(активно) _____	(пасивно) _____
_____	(активно) _____	(пасивно) _____
Број на факсимилот на докторот _____		
Контакт телефон _____		
домашен _____	телефон на работа _____	
мобилен тел. _____	е-маил адреса _____	
Член на други асоцијации _____		
Во земјата _____		
Во странство _____		

*

податоците од вториот дел од регистарот не се задолжителни за пополнување

Образец 2

П Р И Ј А В А

за запишување во регистарот на издадени, обновени, продолжени и одземени
лиценци за работа на здравствени работници со високо образование од областа
на медицината

I ДЕЛ

ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ

➤ РЕГИСТАРСКИ БРОЈ

➤ ИМЕ, ТАТКОВО ИМЕ, ПРЕЗИМЕ пол: М Ж

моминско презиме

промена на презиме

➤ ЕМБГ
Датум на раѓање место на раѓање
➤ АДРЕСА НА ПОСТОЈАНО ЖИВЕЕЊЕ (улица и број)

Место (поштенски број)

Адреса на привремено живеење (улица, број)

Место (поштенски број) телефон

➤ ДРЖАВЈАНСТВО Националност

➤ ПОДАТОЦИ ЗА ЗАВРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕ -Евиденција за образование

а) додипломска едукација

Година на започнување на студиите

Име на факултетот/универзитетот

Дипломирал/а (датум на завршување на студиите)

Име на факултетот/универзитетот

➤ ПОДАТОЦИ ЗА ПОЛОЖЕН СТРУЧЕН ИСПИТ

Датум на полагање на стручниот испит

➤ ПОДАТОЦИ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА/СУСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА И ЗА
ДОПОЛНИТЕЛНО ЗДОБИЕНИ ЗВАЊА

а) Постдипломска едукација - стручна

Тип на постдипломската едукација

☐ специјализација ☐ супспецијализација

Име на специјалноста/супспецијалноста

Финансирана од (заокружи): а) јавна здравствена установа
б) приватна здравствена установа
в) самофинансирање

Датум на започнување на постдипломската едукација

Име на факултетот/универзитетот

Датум на завршување на постдипломската едукација

Име на факултетот/универзитетот

б) Постдипломска едукација - научна

Тип на постдипломската научна едукација:

☐ магистерски студии

☐ докторски студии

Датум на одбраната

Име на факултетот/универзитетот _____

Магистериум од _____
 завршил/а во _____ на датум _____
 нострификација во _____ на датум _____

Докторат од _____
 завршил/а во _____ на датум _____
 нострификација во _____ на датум _____

Стектата звање примариус _____

Број на решение/датум _____

➤ ПОДАТОЦИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И ДВИЖЕЊЕ ВО СЛУЖБАТА

Тип на вработување (заокружи):

☐ постојано вработен/а☐ дополнителна работа☐ вработен/а на определено време☐ невработен/а

Име и наслов на установата или ординацијата на сегашното вработување _____

Адреса на установата/ординацијата

улица _____ место _____

Вид на работно место:

☐ доктор без специјализација☐ доктор специјалист/супспецијалист

Датум на сегашното вработување од _____

Претходни вработувања:

Установа/ординација _____

Датум од _____ до _____

Установа/ординација _____

Датум од _____ до _____

Установа/ординација _____

Датум од _____ до _____

II ДЕЛ**ОСТАНАТИ ПОДАТОЦИ ***

- | | | |
|--|-----------------|-----------------|
| ➤ Поседување на возачка дозвола | ДА | НЕ |
| ➤ Здравствено осигурување | ДА | НЕ |
| ➤ Пензиско осигурување | ДА | НЕ |
| ➤ Познавање на странски јазик _____ | (активно) _____ | (пасивно) _____ |
| | (активно) _____ | (пасивно) _____ |
| ➤ Број на факсимилот на докторот _____ | | |
| ➤ Контакт телефон _____ | | |

домашен _____ телефон на работа _____

мобилен тел. _____ е-маил адреса _____

➤ Член на асоцијации

Во земјата _____

Во странство _____

Име и презиме

*

податоците од вториот дел од регистарот не се задолжителни за пополнување

1022.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Р. Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 65/2013, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 101/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015 и 61/2015) и член 14 од Статутот на Лекарската комора на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/95, 30/95, 22/96 и 36/00), Собранието на Лекарската комора на Македонија на седницата одржана на 10.11.2016 год. 17.11.2016 год и 23.2.2017 година година, донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУ-
ВАЊЕ, ОБНОВУВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИ-
ЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА И ФОРМАТА И СОДРЖИ-
НАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА РА-
БОТА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ ОД
ОБЛАСТА НА МЕДИЦИНАТА

I. ОПШТА ОДРЕДБА

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценцата за работа на здравствени работници со завршено високо образование од областа на медицината (во натамошниот текст: доктор на медицина), како и формата и содржината на образецот за лиценцата за работа.

Лиценца за работа на доктор на медицина може да му се издаде, продолжи, обнови и одземе под услови определени со Законот за здравствена заштита и на начин утврден со овој правилник.

Член 2

Лиценцата за работа е јавна исправа што врз основа на јавно овластување го издава Лекарската комора на Македонија (во натамошниот текст: Комора), како доказ дека докторот на медицина е стручно оспособен за самостојно вршење на здравствена дејност.

II. НАЧИН НА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА

Член 3

На доктор на медицина државјанин на Република Македонија кој го завршил своето образование на високообразовните установи во Република Македонија, Комората му издава лиценца за работа врз основа на писмено барање.

Кон барањето од став 1 на овој член докторот на медицина поднесува:

- диплома за завршено високо образование од областа на медицината
- доказ за извршена пробна работа,
- доказ за положен стручен испит, односно

- доказ за завршена специјализација односно супспецијализација.

Доказите од став 1 на овој член се доставуваат во оригинал или копија заверена на нотар.

Член 4

На доктор на медицина државјанин на Република Македонија кој го завршил високото образование, извршил пробна работа и положил стручен испит во странство, Комората му издава лиценца за работа врз основа на писмено барање.

Кон барањето од став 1 на овој член докторот на медицина поднесува:

- нострифицирана диплома за завршено високо образование од областа на медицината,
- доказ за призната пробна работа и положен стручен испит, односно
- нострифицирано уверение за завршена специјализација односно супспецијализација.

Доказите од став 1 на овој член се доставуваат во оригинал или фотокопија заверени на нотар.

Член 5

На доктор на медицина - државјанин на Република Македонија, кој се стекнал со лиценца за работа во странство, Комората му издава лиценца за работа, ако покрај условите од член 4 од овој правилник има и препорака од Комората во која членувал и доказ за претходно работно искуство во дејноста во која бара лиценца за работа.

Член 6

На докторот на медицина - странски државјанин, Комората му издава лиценца за работа врз основа на писмено барање.

Кон барањето од став 1 на овој член докторот на медицина поднесува:

- доказ за одобрен престој во Република Македонија издаден од надлежен државен орган,
- одобрение за работа издадено од надлежен државен орган,
- нострифицирана диплома за завршено високо образование од областа на медицината,
- доказ за призната пробна работа,
- доказ за положен стручен испит,
- доказ за завршена дополнителна обука и проверка на стручни знаења и способности, согласно Правилникот за програмата за дополнителна обука и проверка на стручните знаења и способности на докторите на медицина,
- доказ - потврда за познавање на македонскиот јазик издадена од овластена образовна установа за успешно положен тест за знаење на јазикот.

За докторот на медицина - странски државјанин кој се стекнал со квалификации во земјите членки на Европската унија или во Швајцарија, Норвешка, Канада, Јапонија, Израел, Турција, Русија или САД не доставува доказ за завршена дополнителна обука и проверка на стручните знаења и способности.

Доказите од став 1 на овој член се поднесуваат во оригинал или фотокопија заверена на нотар.

Член 7

На доктор на медицина, специјалист, односно суп-специјалист од државите членки на ОЕЦД или македонски државјанин, кој работел најмалку пет години непрекинато во здравствени установи, односно високообразовни установи од областа на медицината во државите членки на ОЕЦД, како и раководно лице од здравствена установа во државите членки на ОЕЦД, со кои согласно прописите од областа на медицинските студии и континуираното стручно усовршување на докторите на медицина Министерството за здравство склучило договор за вршење на медицинска дејност како здравствен работник во јавна здравствена установа со цел за унапредување на вештините и знаењата на докторите на медицина, специјалистите и супспецијалистите во јавните здравствени установи во Република Македонија преку пренос на вештини и знаења од областа на медицината и работењето во здравствените установи, Комората во соработка со Министерството за здравство издава привремена лиценца за работа

Лиценцата за работа од став 1 на овој член се издава на барање на здравствената установа каде стручњакот ќе ја врши времено здравствената дејност. Кон барањето се поднесува:

- стручна биографија,
- детален опис на целите и времетраењето на престојот на стручњакот,
- лиценца за работа издадена од земјата од која доаѓа; и
- потврда од здравствената установа за превземање на одговорност дека установата ќе пружа соодветна здравствена заштита на дијагностицираните пациенти по заминувањето на поканетиот стручњак.

Член 8

На доктор на медицина - постар специјализант, Комората му издава привремена лиценца за работа по истекот на третата година од специјалистичкиот стаж, врз основа на писмено барање.

Кон барањето од став 1 на овој член докторот на медицина поднесува:

- диплома за завршено соодветно образование од областа на медицината;
- доказ за положен стручен испит,
- доказ за положен интермедијален испит, и
- доказ за спроведени три години специјалистички стаж.

Доказите од став 2 на овој член се поднесуваат во оригинал или фотокопија заверена на нотар.

Лекарската комора на Македонија времената лиценца за работа како постар специјализант ја издава во рок од седум дена од денот на приемот на барање на специјализантот.

Член 9

Барањата од членовите 3, 4, 5, 6, 7 и 8 од овој правилник, со сите наведени докази се поднесуваат до Лекарската комора на Македонија.

Член 10

Издадената лиценца за работа важи седум години од денот на издавањето согласно Законот за здравствена заштита.

Во образецот на лиценца за работа на странски државјанин како време на важење на лиценцата за работа се наведува времето на важење на одобрувањето за престој во Република Македонија и се продолжува со поднесување на доказ за продолжување на престојот издаден од надлежен државен орган.

Седумгодишниот период на важење на лиценцата за работа од став 1 на овој член почнува од датумот на издавање на првата лиценца.

Ако не се продолжи лиценцата за работа од став 2 на овој член, во Регистарот на издадени, обновени, продолжени и одземени лиценци за работа во рубриката продолжена лиценца се внесува забелешка дека лиценцата не е продолжена.

Издадените лиценци се запишуваат во Регистарот на издадени, обновени, продолжени и одземени лиценци што го води Комората.

III. НАЧИН НА ОБНОВУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА

Член 11

Докторот на медицина поднесува барање за обновување на лиценцата за работа најмалку 30 дена пред истекот на рокот на важноста на лиценцата за работа.

Кон барањето од став 1 на овој член, докторот на медицина приложува:

- доказ дека во периодот на важноста на лиценцата за работа се стекнал со соодветен број на бодови согласно подзаконски пропис кој ги уредува облиците на континуирано стручно усовршување, критериумите за распоредување на облиците на континуирано стручно усовршување и
- потврда дека најмалку 60% од времето на важноста на лиценцата за работа работел во дејноста за која има лиценца за работа.

Член 12

Врз основа на доставената документација Комората откако ќе утврди дека се исполнети условите од Законот за здравствената заштита ја обновува лиценцата за работа на докторот на медицина со издавање на лиценца за работа со првобитниот број и дополнителна ознака за продолжување.

Новиот период на важење на обновената лиценца е седум години.

Обновената лиценца се евидентира во Регистарот на издадени, обновени, продолжени одземени лиценци за работа.

IV. НАЧИН НА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА

Член 13

Лиценцата за работа на докторот на медицина кој во периодот на важноста на лиценцата не ги исполнил условите за обновување на лиценцата согласно Законот за здравствена заштита, важењето на лиценцата може привремено да му се продолжи за период од 6 месеци, ако во тој период заврши дополнителна обука и проверка на стручни знаења и способности, согласно Правилникот за програмата за дополнителна обука и проверка на стручните знаења и способности на докторите на медицина. Привремено продолжената лиценца за работа го содржи истиот регистарски број и периодот за кој е продолжена.

На докторот на медицина кој не ги исполнил условите од став 1 на овој член привремено му се одзема лиценцата за работа.

Член 14

Докторот на медицина на кој привремено му е одземена лиценцата за работа може повторно да се стекне со лиценца за работа во текот на една година сметано од правосилноста на решението за привремено одземање на лиценцата за работа, ако заврши дополнителна обука и проверка на стручни знаења и способности, согласно Правилникот за програмата за дополнителна обука и проверка на стручните знаења и способности на докторите на медицина.

V. НАЧИН НА ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА

Член 15

Комората може привремено или трајно да ја одземе лиценцата за работа од причини утврдени во член 132 од Законот за здравствената заштита.

Со решението за привремено одземање на лиценцата за работа се определува времетраењето на одземањето на лиценцата и се определува дополнителната обука која треба да се изврши согласно член 127 од Законот за здравствена заштита.

Решението за одземање на лиценцата се запишува во Регистарот и се објавува во гласилото на Комората.

VI. ПОВТОРНО СТЕКНУВАЊЕ СО ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА

Член 16

Доктор на медицина на кој привремено му е одземена лиценцата за работа, може повторно да се стекне со лиценца за работа ако во текот на две години сметано од правосилноста на решението за привремено одзе-

мање на лиценцата за работа, успешно заврши дополнителна обука и проверка на стручни знаења и способности согласно Правилникот за програмата за дополнителна обука и проверка на стручните знаења и способности на докторите на медицина и поднесе писмено барање за добивање на лиценца за работа.

VII. ФОРМА И СОДРЖИНА НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА

Член 17

Лиценца за работа се издава на образец кој има правоаголна форма со димензии 25 x 35 см.

Лиценцата за работа покрај формата од став 1 на овој член може да се издаде и на образец во правоаголна форма со димензии 8,5 x 5,5 см.

Член 18

Лиценцата за работа се издава на образец бр.1, кој е составен дел на овој правилник и од горе надолу содржи: на средина стои текстот: грбот на Република Македонија,, под него стои: "Лекарска комора на Македонија издава", па на средина стои: Лиценца за работа"; под него стои текстот: „име, татково име, презиме" со место за внесување на податоците, па следи текстот: „стручна област за која се издава лиценцата", со место за внесување на податоците; па следи „Регистарски број" со место за впишување на бројот на лиценцата, под него стои текстот: „Лиценцата за работа важи до", со место за внесување на податоците. Под него стои текстот " Датум на поднесување на барањето, Скопје". Долу лево стои текстот: "Претседател на Комисија за етички и правни прашања", а под тоа празно место за потпис на претседателот на комисијата за етички и правни прашања, а долу десно стои текстот "Претседател на Лекарска комора на Македонија" и под тоа празно место за потпис на претседателот; во средината долу стои " М.П. "

VIII. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 19

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценца за работа здравствени работници со завршено високо образование од областа на медицината („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72 /05 и 69/09).

Член 20

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02 - 3969/19
1 март 2017 година
Скопје

Лекарска комора на Македонија
Претседател,
проф. д-р **Кочо Чакалароски**, с.р.

ЛЕКАРСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

ИЗДАВА

ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА

име, мајкинско име и презиме

стручна област за која се издава лиценцата

Регистарски број _____

Лиценцата за работа важи до _____

Датум на поднесување на барањето

Скопје

Претседател на Комисија
за етички и правни прашања

Претседател на
Лекарска комора на Македонија

М П

1023.

Врз основа на член 127 став (1) од Законот за здравствена заштита, („Службен весник на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15 и 192/15 и 17/2016), и член 14 од Статутот на Лекарската комора на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/95, 30/95, 22/96 и 36/00), Собранието на Лекарската комора на Македонија на седницата одржана на 10.11.2016 год.17.11.2016 год и 23.2.2017 година, донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА ОБУКА
И ПРОВЕРКА НА СТРУЧНИТЕ ЗНАЕЊА И СПО-
СОБНОСТИ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ
СО ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ, СОСТАВОТ НА
ИСПИТНАТА КОМИСИЈА И НАЧИНОТ НА
СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПРОВЕРКАТА НА
ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ СО ВИСОКО
ОБРАЗОВАНИЕ ОД ОБЛАСТА НА МЕДИЦИНАТА

I. ОПШТА ОДРЕДБА

Член 1

Со овој Правилник се пропишува програмата за дополнителна обука и проверката на стручните знаења и способности на здравствени работници, составот на испитната комисија и начинот на спроведување на проверката на здравствените работници со високо образование од областа на медицината (во натамошниот текст: доктори на медицина) на кои им е привремено одземена лиценцата за работа, како и на здравствените работници со високо образование од областа на медицината - странски државјани (во натамошниот текст: доктори на медицина - странски државјанин) за добивање на лиценца за работа.

Член 2

Дополнителната обука и проверката на стручните знаења и способности на здравствени работници од областа на се спроведува според Програмата за дополнителна обука и проверка на стручните знаења и способности на здравствени работници од областа на медицината, дадена во Прилог број 1 кој е составен дел на овој Правилник.

Член 3

Дополнителната обука согласно со Програмата за дополнителна обука и проверка на стручните знаења и способности на здравствени работници од областа на медицината (во натамошниот текст: Програмата), за докторот на медицина на кој привремено му е продолжена лиценцата за работа за шест месеци, изнесува еден месец и се спроведува под надзор на ментор.

Дополнителната обука согласно Програмата, за докторот на медицина на кој привремено му е одземена лиценцата за работа во траење на една година, изнесува три месеци и се спроведува под надзор на ментор.

Дополнителната обука согласно Програмата, за докторот на медицина кој не се стекнал со лиценца за работа по истекот на роковите утврдени со член 134 од Законот за здравствената заштита, изнесува шест месеци и се спроведува под надзор на ментор.

II. СОСТАВ НА ИСПИТНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОВЕРКА НА СТРУЧНИТЕ ЗНАЕЊА И СПОСОБНОСТИ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ СО ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ ОД ОБЛАСТА НА МЕДИЦИНАТА

Член 4

Проверката на стручните знаења и способности на докторите на медицина (во натамошниот текст: проверката) се спроведува врз основа на поднесено писмено барање, по што Лекарската комора на Македонија

(во натамошниот текст: Комора) формира испитна комисија која се состои од три членови и тоа претседател и двајца членови, кои се доктори на медицина со специјализација, односно супспецијализација и работно искуство од областа за која се однесува лиценцата за работа (во натамошниот текст: испитната комисија).

Член 5

За член на испитната комисија се определува доктор на медицина, кој ги исполнува следните критериуми:

- има важечка лиценца за работа, и
- има најмалку пет години работно искуство во дејноста за која што поседува лиценца за работа.

Член 6

Со одлуката за формирање на испитната комисија се определува записничар, кој води записник за испитот и ги врши административно - техничките работи во врска со организирањето и полагањето на испитот и другите прашања од значење за работата на испитната комисија.

III. НАЧИН НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОВЕРКАТА НА СТРУЧНИТЕ ЗНАЕЊА И СПОСОБНОСТИ НА ДОКТОРИТЕ НА МЕДИЦИНА НА КОИ ВРЕМЕНО ИМ Е ОДЗЕМЕНА ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА

Член 7

Докторот на медицина на кој му е привремено одземена лиценцата за работа може повторно да се стекне со лиценца за работа ако успешно ја заврши програмата за дополнителна обука и проверката на стручните знаења и способности пред испитната комисија.

Член 8

Докторот на медицина поднесува писмено барање за полагање до Лекарската комора на Македонија кон која приложува:

- одлука за времено одземање на лиценцата за работа (оригинален примерок или копија заверена од нотар) и
- доказ за извршена уплата за проверката на стручните знаења и способности.

Член 9

Комората го одобрува полагањето на испитот за проверка на стручните знаења и способности ако утврди дека кандидатот ја приложи документацијата од член 8 од овој правилник, како и доказ дека успешно ја поминал програмата за дополнителна обука.

Известувањето за одобрување на полагање испит и за времето и местото на полагањето се доставува до кандидатот најмалку 15 дена пред денот определен за полагање на испитот. На ист начин се доставува и известувањето со кое на кандидатот не му се одобрува полагање на испитот во кое задолжително се наведуваат и причините за одбивањето.

До испитната комисија се доставува листа на идентификациони броеви на кандидатите кои го полагаат испитот.

Член 10

Кандидатот го полага испитот во време и на место кое го определува испитната комисија.

На барање на кандидатот испитот може да се одложи поради оправдани причини (болест и породилно отсуство).

Член 11

Испитот се состои од писмен и практичен дел.

Писмениот дел од испитот се спроведува преку решавање на електронски тест, со избор на точен/неточен одговор од предложените можни одговори.

Писмениот дел на испитот се состои од 50 прашања. Прашањата се направени врз принципот на повеќекратен избор (5) еден точен одговор, што значи дека треба да се заокружи само еден точен одговор.

Времетраењето на испитот е 50 минути. Тестот се смета за положен доколку се точно одговорени 60% од прашања.

Практичниот дел од испит се состои од:

- проверка на знаењата и практични вештините во Медицински симулациски центар, и
- проверка на знаењата и практични вештини на вистински пациент во амбуланта, во болничка соба или во просторија за вршење на интервенции.

Член 12

Писмениот дел на испитот се полага во просторија, посебно опремена за полагање на испит со материјално - техничка и информатичка опрема, интернет врска и опрема за снимање на полагањето.

Практичниот дел на испитот се полага во Медицинскиот симулациски центар и во амбуланта, во болничка соба или во просторија за вршење на интервенции.

За текот на испитот за проверка на знаењата се води записник.

Член 13

Испитот се смета за положен ако кандидатот ги положи двата дела.

По завршувањето на испитот претседателот на испитната комисија во присуство на кандидатот известува за резултатот од проверката на стручните знаења и способности.

Член 14

Кандидатот кој успешно не ја завршил проверката на стручните знаења и способности може повторно да го полага испитот во рок не подолг од шест месеци, но не порано од два месеца од денот на полагањето на практичниот дел од испитот.

Член 15

На кандидатот кој го положил испитот му се издава уверение за положен испит за дополнителна проверка на стручните знаења и способности на образец бр 1, кој е составен дел на овој правилник и од горе надолу го содржи следниот текст: “Република Македонија”; под него: “Лекарска комора на Македонија”; а под него место за: број, дата и место; под него стои текстот “Лекарската комора на Македонија врз основа на член ... од Правилникот за програмата за дополнителна обука и проверка на стручните знаења и способности на здравствени работници со високо образование, составот на испитната комисија и начинот на спроведувањето на проверката на здравствените работници со високо образование од областа на медицината (“Службен весник на Република Македонија” бр.....) го издава следното:” под него во средина стои текст: “Уверение”; под него место за впишување на презиме, татково име и име на здравствениот работник со високо образование од областа на медицината; па следи роден-а, ден, месец, година и место на раѓање, “општина“ со простор за впишување на податоци; па следи “Република” па следи на ден, месец и година со простор на впишување на податоците и текстот;” полагаше испит за проверка на стручните знаења и способности пред испитна комисија на Лекарската комора на Македонија”. Под него во нов ред стои “Според оценката на испитната комисија” со празен простор за име, татково име и пре-

зиме на здравствениот работник со високо образование од областа на медицината и текстот: “го положил испит за проверка на стручните знаења и способности”. Долу стои текстот “Претседател на испитна комисија” и под тоа празен простор за потпис на претседателот на Комисијата.

Уверението се издава во три примероци од кои еден примерок се врачува на кандидатот кој го положил испитот.

Член 16

Во Лекарската комора на Македонија се води евиденција за полагањето и резултатите од испитите за проверка на стручните знаења и способности и за издадените уверенија.

V. НАЧИН НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОВЕРКАТА НА СТРУЧНИТЕ ЗНАЕЊА И СПОСОБНОСТИ НА ЗДРАВСТВЕН РАБОТНИК СО ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ - СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА

Член 17

Здравствен работник со високо образование - странски државјанин поднесува писмено барање за полагање до Комората и приложува доказ за одобрен престој во Република Македонија, издаден од надлежен државен орган, одобрение за работа издадено од надлежен државен орган, нострифицирана диплома за завршено високо образование од областа на медицината, доказ за призната пробна работа, доказ за положен стручен испит, доказ за завршена дополнителна обука и проверка на стручни знаења и способности согласно овој Правилник и доказ - потврда за познавање на македонскиот јазик издадена од овластена образовна установа за успешно положен тест за знаење на јазикот.

Член 18

Комората го одобрува полагањето на испитот за проверка на стручните знаења и способности ако утврди дека кандидатот ја доставил документацијата од член 17 од овој Правилник.

Известувањето за одобрување на полагање испит и за времето и местото на полагањето се доставува до кандидатот најмалку 15 дена пред денот определен за полагање на испитот. На ист начин се доставува и известувањето со кое на кандидатот не му се одобрува полагање на испитот во кое задолжително се наведуваат и причините за одбивањето.

До испитната комисија се доставува листа на идентификациони броеви на кандидатите кои го полагаат испитот.

Кандидатот го полага испитот во време и на место кое го определува испитната комисија.

На барање на кандидатот испитот може да се одложи поради оправдани причини (болест, породилно отсуство).

Член 19

Испитот се состои писмен и практичен дел.

Писмениот дел од испитот се спроведува преку писмен метод на прашања со избор на точен/неточен одговор од предложените можни одговори.

Писмениот дел на испитот се состои од 50 прашања. Прашањата се направени врз принципот на повеќекратен избор (5)-еден точен одговор, што значи дека треба да се заокружи само еден точен одговор.

Времетраењето на испитот е 50 минути. Тестот се смета за положен доколку се точно одговорени 60% од прашања.

Практичниот дел од испит се состои од:

- проверка на знаењата и вештините во Медицинскиот симулациски центар,
- проверка на знаењата и вештините на вистински пациент.

Член 20

Писмениот дел на испитот се полага во просторија, посебно опремена за полагање на испит со материјално-техничка и информатичка опрема, интернет врска и опрема за снимање на полагањето.

Практичниот дел на испитот се полага во Медицинскиот симулациски центар и во амбуланта, во болничка соба или во просторија за вршење на интервенции.

За текот на испитот за проверка на знаењата се води записник.

Член 21

Испитот се смета за положен ако кандидатот ги положил двата дела.

По завршувањето на испитот претседателот на испитната комисија во присуство на кандидатот известува за резултатот од проверката на стручните знаења и способности.

Член 22

Кандидатот кој не ја поминал проверката на стручните знаења и способности може повторно да го полага испитот во рок не подолг од шест месеци, но не порано од два месеци.

Член 23

На кандидатот кој го положил испитот за проверка на стручните знаења и способности му се издава уверение на образец од член ... од овој правилник.

Член 24

Лекарската комора на Македонија води евиденција за полагањето и резултатите од испитите за проверка на стручните знаења и способности и за издадените уверенија.

VI. ЗАВРШНА И ПРЕОДНА ОДРЕДБА

Член 25

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за програмата за дополнителна обука и проверка на стручните знаења и способности на докторите на медицина за стекнување со лиценца за работа („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 72 /05).

Член 26

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр.02-3969/20
1 март 2017 година
Скопје

Лекарска комора на Македонија
Претседател,
проф.д-р **Кочо Чакалароски**, с.р.

Прилог 1

ПРОГРАМА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА ОБУКА

Во текот на дополнителната обука докторите на медицина за стекнување со лиценца за работа ја поминуваат следната обука:

1) Акушерство и гинекологија - знаења, клинички вештини за репродуктивна ендокринологија, медицинската терминологија, медицинската статистика и ме-

дицинската информатика, дијагностичките процедури, хуманата репродукција, итните и критични состојби, оперативната гинекологија, гинеколошката онкологија, перинатологија, гинеколошката хирургија;

- Дел од дополнителната обука во траење од најмалку 15 наставни (училишни) часови се поминува во Медицинскиот симулациски центар.

2) Анестезиологија со реаниматологија - знаења, клинички вештини за општа анестезија, специјална анестезиологија, третман на болка, интензивна медицина со ургентни состојби, интензивно лекување во гранични гранки и докази за обавени вештини - дневници - дневник за евиденција по анестезиологија-минимален број постапки кои треба да ги изврши специјализантот; дневник за евиденција по интензивна медицина- минимален број на пациенти кои треба да бидат третирани; дневник за евиденција за третманот на болката-минимален број на третирани пациенти; дневник за евиденција по ургентна медицина, минимален број на третирани пациенти;

- Дел од дополнителната обука во траење од најмалку 15 наставни (училишни) часови се поминува во Медицинскиот симулациски центар.

3) Дерматовенерологија - знаења, клинички вештини за: инфективни болести на кожата: вируси, бактериски, габични; кожни паразитози; алергиски болести на кожата; медикаментозни егзантеми; автоимунни кожни болести; булозни дерматози; генерализиран пруритус; фотодерматози; еритематосквамозни дерматози; болести на лојните жлезди; тумори/малигноми на кожата, паранеоплатични дерматози; генодерматози (наследни болести на кожата); болести на вени/артерии и последични состојби; болести на косата и ноктите; нарушување во пигментацијата; превенцијата, раната детекција и советување при малигноми на кожа; законските прописи што ги регулираат полово преносливите болести; интерпретирање на основните истражувачки методи кои се употребуваат во дерматологија и причините за нивното назначување; земање на материјал за миколошко, бактериолошко, паразитолошко и хистолошко испитување; земање на дерматолошка анамнеза; преглед на дерматолошки болен; (о)пишување на дерматолошки статус; земање брисови; препишување на дерматолошки препарати и апликација на локалните препарати/дерматити.

- Дел од дополнителната обука во траење од најмалку 15 наставни (училишни) часови се поминува во Медицинскиот симулациски центар.

4) Детска хирургија - знаења, клинички вештини за основите на општата хирургија, трауматологијата, абдоминалната хирургија, урологијата и ендоскопијата, пластичната хирургија, педијатријата, торакалната хирургија, анестезиологијата и реанимацијата, анатомијата со ембриологија и трансфузија.

- Дел од дополнителната обука во траење од најмалку 15 наставни (училишни) часови се поминува во Медицинскиот симулациски центар.

5) Епидемиологија - знаења и клинички вештини за дескриптивна епидемиологија; ретроспективни и проспективни испитувања; експеримент; морбидитет (специфичен морбидитет, инциденца, преваленца); морталитет и леталитет; епидемски процес; еколошки тријас; извор на зараза; патишта и механизми на пренесување на заразни болести и видови епидемии; пријавување на заразни болести; здравствен надзор и карантин; вакцинации; болести кои успешно се превенираат со вакцинации и календар на вакцинации; серопротекција; хемопрофалакса; дезинфекција, дезинсекција, дератизација; интрахоспитални инфекции; епидемиолошки карактеристики на цревните заразни болести (дизентерија, колера, цревен тифус, вирусен А хепатитис, алиментарни токсинфекции, полиомиелитис); епидемио-

лошки карактеристики на респираторните заразни болести (морбили, рубеола, варицела, паротитис, пертусис, инфлуенца, менингококов менингит, дифтерија); епидемиолошки карактеристики на трансмисивните заразни болести (маларија, денга, пегавец); епидемиолошки карактеристики на вирусните хеморагични трески; епидемиолошки карактеристики на зоонозите (бруцелоза, антракс, тетанус, беснило); епидемиолошки карактеристики на сексуално преносливите болести (ХИВ инфекција, вирусните Б и Ц хепатитис); епидемиолошки карактеристики на хроничните незаразни болести (ХНБ); ризик фактори кај ХНБ; превенција на ХНБ (примарна, секундарна, терцијална); епидемиолошки карактеристики на кардиоваскуларните болести; епидемиолошки карактеристики на малигните болести; епидемиолошки карактеристики на дијабетот.

6) Инфектологија - знаења и клинички вештини за вирусни хепатити (главни синдроми; главни инфективни болести – хепатитис) менингитис, менингоенцефалити (главни синдроми; главни инфективни болести-менингити) цревни инфекции, респираторни инфекции (долно респираторни инфекции, горно респираторни инфекции, грип, пертусис), антиинфективни третмани, антибиотици, антивирусни лекови.

- Дел од дополнителната обука во траење од најмалку 15 наставни (училишни) часови се поминува во Медицинскиот симулациски центар.

7) Интерна медицина - знаења и клинички вештини за општа интерна медицина, кардиоваскуларен систем, респираторен систем, гастроинтестинален систем, нефроуринатален систем, хематолошки систем, локомоторен систем, ендокринен систем, токсикологија и ургентна медицина, клиничка биохемија, туберкулоза, заразни болести, неуропсихијатрија, радиологија и заштита од јонизирачко зрачење, трансфузиологија, нуклеарна медицина.

- Дел од дополнителната обука во траење од најмалку 15 наставни (училишни) часови се поминува во Медицинскиот симулациски центар

8) Клиничка фармакологија - знаења и клинички вештини за базична фармакокинетика; фармакодинамија (дејство на лековите врз органски системи); механизам на делување на лековите; поим за кумулација и толеранција; взаемно дејство помеѓу лековите (синергизам и антагонизам, општи принципи за интеракции на лековите); несакани дејства на лековите (токсични, алергиски, генетски обусловени); зависност кон лековите; фармакологија и централен нервен систем; фармакологија на автономен нервен систем; фармакологија на респираторен систем; фармакологија на кардиоваскуларен систем; фармакологија на крвта; фармакологија на дигестивен систем; фармакологија на бубрежите; фармакологија на хормоните; фармакологија на хемиотераписки средства.

9) Медицинска биохемија - знаења и клинички вештини за метаболизам на протеини; ензими, биокатализа и дијагностичко значење на ензимите; метаболизам на јагленохидрати, циклус на лимунска киселина, биолошки оксидации, електронски транспорт и оксидативна фосфори; лација; нарушување на метаболизмот на глукозата од аспект на метаболичното заболување дијабетес мелитус со негова патогенеза епидемиологија, дијагностицирање, компликации, микроваскуларни и макроваскуларни; метаболизам на липиди и липопротеини; метаболизам на вода и електролити, функционална биохемија на црниот дроб; функционална биохемија на бубрегот; цитологија на хематопоезискиот систем, хемостаза, имун одговор (клетки и хуморален), изведување на фотокориметриски методи: (пример: квантитативно одредување на глукоза, вкупен холестерол, ХДЛ холестерол, триацилглицероли); одредување на електролити; одредување на електро-

лити; одредување на ензими; електрофоретска сепарација на протеини и липопротеини; одредување на уринарни протеини, стандардни хематолошки анализи: КС, СЕ, ХТ, тестови на хемостаза.

10) Медицина на трудот - знаења и вештини за екологија на трудот основни принципи на медицинска екологија, екологија на труд; здравствено-еколошки ризици, проценка на ризик; еко-систем, аерозагадување, загадување на водите; здравствено-еколошки стандарди; оценување на работни и животни хигиенски услови (санитарен јазол, снабдување на со вода за пиење, диспозиција на индустриски отпадни материи, диспозиција на отпадни материи од здравствени установи, исхрана-посебни категории на работници, транспорт, рекреација); екотехнолошки карактеристики на работниот процес, услови на работа, професионални ризици и штетни фактори од работна средина; еколошки мониторинг; одредување на запрашеност во работната средина; микроклима во работна средина; одредување хемиски нокс во работната атмосфера; одредување – мерење на физичките фактори во работната средина (букава, вибрации, електромагнетни бранови); примена на методи за проценка на посебни услови за работа; примена на методи за проценка на примена на мерки за заштита при работа; медицина на труд и легислатива (професионални болести: дефиниција, значење, медицински и легислативен аспект; болести во врска со работа; повреди на работа-професионален трауматизам; превентивни медицински прегледи (видови, елементи, карактеристики, легислатива); заштита на здравјето на одделни специфични сегменти на работничка популација, жената; млади работници; инвалиди; работници со напредната возраст, физиологија на труд, физиологија на човекот; мускулната работа; примена на основните методи за оценка на функционалната состојба: кардиоваскуларниот систем, респираторниот систем, сетилото за вид, сетилото за слух и рамнотежа; психологија на трудот, ергономија, професионална патологија, општо клиничко знаење и вештини, медицина на труд и вонредни услови, оценка на работна способност, заштита при работа, епидемиологија во медицина на труд.

11) Микробиологија - знаење и клинички вештини за бактериологија клинички примероци; микроскопско испитување на микроорганизмите; културелно испитување на микроорганизмите; биохемиско испитување на микроорганизмите; серолошки методи; биолошки обиди; молекуларни методи во микробиологијата; испитување на осетливоста на микроорганизмите кон антимикробните средства; комуникација на микробиологот со клинички лекар; вирусологија (директни и индиректни методи за докажување на вируси) имунологија/серологија; аразитологија; микологија (постапки на миколошки испитувања, терапија на инфекции предизвикани од габи).

12) Неврологија - знаења и клинички вештини за дијагностички методи во неврологијата; кранијални нерви и - VI; кранијални нерви VII-XII; мотилитет, моторни синдроми, мускулен тонус и рефлекс; сензибилитет исензитивни синдроми; говор, апраксија и агнозија; главоболка, тумори на големиот и 'рбетниот мозок; цереброваскуларни болести; енцефалити; невроимунологија; мултипла склероза и други демиелинизаторни болести; оболување на малиот мозок; оболување на периферниот нервен систем; оболување на 'рбетниот столб; трауми и посттравматски состојби на ЦНС; невромускулни болести; екстрапирамидни заболувања; демениции; епилепсии.

- Дел од дополнителната обука во траење од најмалку 15 наставни (училишни) часови се поминува во Медицинскиот симулациски центар.

13) Неурохирургија - знаења и клинички вештини од општа хирургија, абдоминална хирургија, пластична хирургија, детска хирургија, трауматологија, ортопедиологија, максофасцијална хирургија, неурологија, кардиохирургија и трансфузиологија.

- Дел од дополнителната обука во траење од најмалку 15 наставни (училишни) часови се поминува во Медицинскиот симулациски центар

14) Нуклеарна медицина - знаења и клинички вештини за основи на кардиологијата, гастроентерологијата, нефрологијата, хематологијата, радиологијата и радиотерапијата.

15) Општа хирургија - знаења и клинички вештини за основи на трауматологија, урологија, неурологија, пластична хирургија, детска хирургија, торакална хирургија, дигестивна хирургија, анестезија и реанимација, ортопедија, ренгенологија и трансфузиологија.

- Дел од дополнителната обука во траење од најмалку 15 наставни (училишни) часови се поминува во Медицинскиот симулациски центар.

16) Ортопедија - знаења и клинички вештини за основи на дијагностика, ортопедски интервенции, клеточна и молекуларна биологија, вродени мани, општи афекции на мускуло-скелетен систем, јувенилни остеохондрози, воспалителни болести на коските и зглобовите, дегенеративни болести на зглобовите, артропатии, нормално коскено зараснување, судеков синдром, парализа и оштетување на периферните нерви, миопатии, тумори на коските и зглобовите, ортопедски помагала, медицински вештачења, специјален дел, врат, карлица и 'рбет, граден кош, колк и натколеница, колено и потколеница, стапало, рамо и надлактица, лакт и подлактица, рачен зглоб и шака, вештини (способности).

- Дел од дополнителната обука во траење од најмалку 15 наставни (училишни) часови се поминува во Медицинскиот симулациски центар

17) ОРЛ - знаења и вештини за основите на аудиологијата, фонологијата, општата хирургија, неврохирургијата, трауматологијата, максофасцијалната хирургија и пластичната хирургија.

- Дел од дополнителната обука се поминува во Медицинскиот симулациски центар,

18) Офтомологија - знаења и клинички вештини за биомикроскопија како дијагностичка метода; анатомија, физиологија и патолошки промени на корнеа; диференцијална дијагноза на stomачни херпес симплекс кератитиси; тестови за испитување на солзна секреција и солзен филм; функционални испитувања за дијагноза на увеитиси; интермедијален увеитис; Morbus Behcet Adamantijades; Sy. Posner Schottzman; гониоскопија, ангуларни анатомски структури; системски и локални фактори кои предизвикуваат хроничен симплекс и акутен ангуларен глауком; примарен ангуларен глауком-дијагноза и терапија; интерметентен глауком; функционални испитувања на ретина; акутен и некротичен ретинитис; ретинотерапија на прематуритет; леукокорија-диференцијала дијагноза; вертикален страбизам; нистагмус и функционална амблиопија.

- Дел од дополнителната обука во траење од најмалку 15 наставни (училишни) часови се поминува во Медицинскиот симулациски центар.

19) Патолошка анатомија - знаења и клинички вештини за обдукциска дејност и самостојно изведена обдукција; макроскопска анализа со патохистолошка анализа на препаратите и целосен обдукциски протокол со епикриза. Макроскопска дисекција, микроскопски опис, патохистолошка анализа и дијагноза на оперативен, биоптичен и цитолошки материјал од областа на: централен нервен систем со цереброспинална течност, бели дробови со плеврална течност, кардиоваскуларен систем, органи во перитонеалната празнина (гастроин-

тестинален тракт, црн дроб и жолчен тракт, слезенка, панкреас) и перитонеална течност; ретроперитонеум и негова содржина; уро-генитален систем; дојка, ендокрин систем: мускулно-скелетен систем, периферни нерви и меки ткива, кожа и лимфни јазли. Знаења и вештини во интерпретацијата на специјалните дијагностички методи кои се користат во патологијата: хистохемиски, имунохистохемиски, имунофлуоресцентни, електронмикроскопски, молекуларни и генетски испитувања; цитодијагностика. Вешто лице и патолошко-анатомско вештачење. Патолошка класификација на малигни заболувања.

20) Педијатрија - знаења и клинички вештини за интензивна нега и терапија, препознавање, постапки и одредување на степен, ABS при различни патолошки состојби, гастрична аспирација, индикациите за назогастрична сонда; поставување на назогастрична сонда и уринарен катетер, одредување на локализација при гастроинтестинално крвање и постапки за решавање, хипогликемија кај неонатус, хидро-минералната рамнотежа, неонатални конвулзии, тромбоцитопенија, хипербилирубинемии, грижа новородено од мајка дијабетичар, грижа новородено од мајка со хепатит, реанимира, детска онкологија, детска хематологија, детска ревматологија, детска кардиологија, педијатриска имунологија, алергологија, имунизација детска неврологија и неонатологија.

- Дел од дополнителната обука во траење од најмалку 15 наставни (училишни) часови се поминува во Медицинскиот симулациски центар.

21) Психијатрија - знаења и клинички вештини за растројства на одделни психички функции (перцепции, емоции, волја и психомоторилитет, памтење, интелигенција, мислење, свест); личност, темперамент и карактер; феноменологија на акутен и хроничен органски мозочен синдром; деменции; шизофренија и шизотипални растројства и зависност од психотропни супстанции.

- Дел од дополнителната обука во траење од најмалку 15 наставни (училишни) часови се поминува во Медицинскиот симулациски центар.

22) Радиодијагностика - знаења и клинички вештини за општа радиодијагностика, радиолошка физика и биологија, радиолошка заштита, торакални органи, педијатриска радиологија, абдоминални органи, интернистички тракт, хепатобилијатрен тракт, уринарен тракт, гинеколошко-акушерска дијагностика, радиодијагностика на дојка, централен нервен систем, остео-артикуларен систем, ултразвучна радиодијагностика, изотопи во дијагностицирањето, анатомија, патолошка анатомија и радиотерапија.

- Дел од дополнителната обука во траење од најмалку 15 наставни (училишни) часови се поминува во Медицинскиот симулациски центар.

23) Радиотерапија - знаења и клинички вештини за општа радиотерапија-дефиниција и видови на јонизирачко зрачење; структура на атомот, радиоактивен распад; корпускуларно и електромагнетно зрачење; вештачки радиоактивни изотопи; рендгенска цевка; интензитет и квалитет на рендгенските зраци; интеракција на зрачење со материја, апсорпција и растурање; слабеење на интензитетот на рендгенските зраци; хомогенизирани на зрачниот спектар-филтри; инструменти за мерење на зрачењето-дозиметри; мерни единици; видови на RTG апарати; површинска радиотерапија; контактна радиотерапија; длабинска радиотерапија и нејзина зависност; дози во радиотерапијата (емисиона, ефективна, длабинска, токсична, доза на толеранција, тераписка ширина, физикална, биолошка); тераписка примена на зрачењето (физикални и биолошки правила); биолошко дејство на јонизирачките зраци (директно и индиректно, соматско, генетско)

радиофизика (апсорпција на зрачен сноп; видови на дози; единици за мерење најонизирачките зрачења во новиот SI систем; зрачен интензитет и интегрална доза; зрачен волумен; воден фантом; изодозни линии; изодозни карти; зрачнополиња (спротивни паралелни, соседни, box техника, ротационо и пендулантно зрачење); фракционирање во радиотерапијата (дневна доза, број на фракции, тотална туморска доза) практична настава (дозиметрија; планирање на зрачењето со 2 Д и 3 Д компјутерски систем за планирање, врз база на податоциод рендгенската дијагностика (Rtg, CT, NMR и друго); дефинирање на зрачниот волумен; GTV (глобален туморски волумен); CTV (клинички туморски волумен); PTV (планиран туморски волумен); дефинирање на изоцентарот на туморот; дефинирање на локацијата, димензијата и бројот на зрачните полиња; дефинирање на тежинскиот однос на дозата од секое поле; примена на клинестифилтри и болуси; изработка на индивидуални тубуси и заштита; заштита на одредени критични органи; испитување на повеќе можни начини за добивањена што похомогена доза на туморот, избегнување на жешки точки, обезбедување на стрмно опаѓање на дозата на околните здрави ткива; прескрипција на дозата (дневни фракции, број на фракции и тотална туморска доза) радиобиологија (биофизички промени во живата материја; оштетување на DNK и создавање на слободни радикали; крива на преживување на озрачените клетки; соматски и генетски оштетувања; осетливост на здравите ткива на јонизирачки зрачења; осетливост на туморите на јонизирачки зрачења; закон на Bergoni et Tribondeau (основа на радиотерапијата); однос меѓу радиосензибилност на туморите и нивната курабилност; толеранција на здравите ткива; биолошки основи на фракционираното зрачење; репарација на сублеталните оштетувања (а и б лезии); редистрибуција; репопулација; реоксигенација; математички модели на фракционирање; елис-ова формула; TDF симплификација; LQ или а/б модел; режими на фракционирање; радиосензибилизатори и радиопротектори; хипертермија, современа суперволтажна радиотерапија (машина за TST; конструкција; изоцентрична техника; ласерско дефинирање на зрачните полиња; индикации; акцелератор; конструкција; изоцентрична техника; ласери; индикации; асиметричен колиматор; динамички клинестифилтри; мултилеаф колиматор; EPUD (компјутеризиран систем за верификација на зрачните полиња на монитор-портал визион); BEAM s EYE VIEW (поглед на зрачниот волумен како да еокото на фокусот на зрачниот сноп); стереотактична радиотерапија; у-knife, Xray-knife; IMRT (терапија со модулиран зрачен интензитет); Total body (зрачење на целото тело); алгоритам на целата постапка, од планирање до имплементација на зрачењето; комбинација на суперволтажната радиотерапија со другите видови на радиотерапија и со другите модалитети на третман (хирургија, хемотерапија, хормонска терапија и имунотерапија) специјална онкологија (тумори на глава и врат; тумори на CNS; тумори на скелетот; тумори на дојка; тумори на белите дробови и медијстинумот; тумори на дигестивен систем; гинеколошки тумори; тумори на урогениталниот тракт на мажот; лимфоми; мекоткивни тумори; тумори на кожата).

- Дел од дополнителната обука во траење од најмалку 15 наставни (училишни) часови се поминува во Медицинскиот симулациски центар.

24) Социјална медицина со организација на здравствената дејност-знаења и вештини за здравствената политика-стратегија во светот и во Република Македонија, здравствена статистика, здравствена едукација во промоција на здравјето и превенција на болните.

25) Судска медицина - знаења и клинички вештини за форензична токсикологија и патолошка анатомија-оштетување на здравјето; танатологија; механички повреди; посебни механички повреди; нетритивни повреди; асфиктивни повреди; физички повреди; собраќаен травматизам; форензична сексологија; форензична гинекологија; новороденост и новороденче; вешто лице и судско-медицинско вештачење; вештачење на татковство; медицинска класификација и правна квалификација на телесна повреда; идентификација; судско-медицински коментар на Кривичниот закон; злофат; убиство; самоубиство и увод во токсикологијата.

- Дел од дополнителната обука во траење од најмалку 15 наставни (училишни) часови се поминува во Медицинскиот симулациски центар.

26) Спортска медицина - знаења и клинички вештини за проучување на историјата на спортска медицина, систем на организација на здравствената заштита на лица кои се занимаваат со спорт, физичка активност и рекреација; утврдување и проценки на состојбата на здравјето, физичкиот развој и нивото на спремност; рана спортска специјализација-селекција во спорт, проблем на физиолошка и хронолошка категоризација, спортско-медицински аспект на поодделни видови спортови, принцип на ослободување на ученици од настава, критериуми на спортска рекреација кај инвалиди, анализа на способностите на спортско поле, жени и спорт, методи и постапки во дијагностика и терапија на најважните заболувања на кардиоваскуларниот систем, болести на периферна циркулација, независна дијагностика на ехокардиографија, стреселектрокардиографија кај срцеви заболувања, оценка на спортска способност после преживени заболувања, проучување на основни карактеристики на трауматски изотопи во спитокласификација на спортските повреди, фактори кои претставуваат спортски повреди и превенција, спортските повреди на меките ткива во спортот, повреди на граден кош, стомакот и урогениталните органи, повреди на рамо надлактица, карлица, зглобови, стопало, основи на лична хигиена, комунална хигиена, ментална хигиена, хигиена на исхрана на спортистите, примена на методите на физикална медицина во лекувањето на спортските повреди, лекување на лошото држење на телото, продолжена рехабилитација, невролошки функции кои имаат влијанија на физичките активности.

- Дел од дополнителната обука во траење од најмалку 15 наставни (училишни) часови се поминува во Медицинскиот симулациски центар.

27) Трансфузиологија - знаења, клинички вештини за крводарителство; специјални видови на крводарување; генетски и имунолошки основи во трансфузиологијата; комплимент во трансфузиолошката пракса; АВО крвнотрупен систем; Rh систем и хемолитична болест на новороденото; останати еритроцитни крвотрупни системи; крвотрупни системи на леукоцити, тромбоцити и плазма протеини; ХЛА систем; клиничка примена на крв и крвни продукти; трансфузија на еритроцити; трансфузија на тромбоцити; трансфузија на гранулоцити, матични клетки; трансфузија на деривати од плазма; третман на клинички состојби при дефекти на коагулациски фактори; болести преносливи со трансфузија; несакани дејства од трансфузија на крв и продукти; масивни трансфузии; медицински аспекти на крводарувањето; маркетинг во крводарувањето; крводарување; мобилна екипа за земање крв натерен; определување на крвотрупните системи АВО и Rh; антиглобулинскиот тест (Coombs-ов тест); конзервирање, контрола и транспорт на крвта; определување компатибилна крв за трансфузија; деривати од плазма; клеточни елементи; аферези (плазмафереза и цитофереза); хемостаза; апликација на крв и крвни деривати.

- Дел од дополнителната обука во траење од најмалку 15 наставни (училишни) часови се поминува во Медицинскиот симулациски центар.

28) Урологија - знаења и клинички вештини за основни на абдоминална хирургија, детска хирургија, општа хирургија, пластична хирургија, васкуларна хирургија, нефрологија, гинекологија, трансфузиологија.

- Дел од дополнителната обука во траење од најмалку 15 наставни (училишни) часови се поминува во Медицинскиот симулациски центар.

29) Физикална медицина и рехабилитација - знаења и клинички вештини за галванска струја; електрофореза на лекови; рехабилитација на парализирани; куси бранови; ултразвук - ултразвучна фореза; мускул како ефеторво кинезитерапијата; мануелен мускулен тест; основни средства во кинезитерапијата; интерферентни струи; дијадинамски струи, термотерапија; парафинотерапија; криотерапија; мануелна масажа; екстензиона терапија; инфрацрвени зраци; ултравиолетови зраци; ортопедски помагала; работна терапија и хидро-терапија.

- Дел од дополнителната обука во траење од најмалку 15 наставни (училишни) часови се поминува во Медицинскиот симулациски центар.

30) Хигиена - знаења, базични и клинички вештини за здравствено-еколошки и еко-епидемиолошки концепт на здравјето (релација доза - промена); здравствено - еколошки индикатори и стандарди во физичките медиуми; здравствено - еколошки индикатори во објектите од јавен карактер; основни здравствено - еколошки ризици од отпадот; национални и меѓународни стандарди, здравствено-еколошки индикатори за водата и водоснабдувањето; национални и меѓународни стандарди на здравствена исправност на храната, кодекс алиментариус; основи на диетологијата и диетотерапијата; основни стандарди на интерсекторска работа и менаџмент; проценка на екотоксиколошки ризик, основен методолошки пристап; здравствено-еколошки ризик при експозиција на физички агенси (внатрешен и надворешен воздух, радијација, бучава); здравствено-еколошки ризици од водата и водоснабдувањето, утврдување на основни здравствени ризици во станбени и други видови објекти од јавен карактер (училишта, болници, угостителски објекти); здравствено-еколошки ризици од храна; утврдување на основни здравствено-еколошки ризици од различни видови отпад; утврдување на нутритивен статус на различни популациони групи и професии, основно јавно здравствен пристап; интерсекторска комуникација при аплицирање на здравствено-еколошки принцип; апликација на основен методолошки пристап, примери и вежби на здравствено-еколошки ризици, проценка на оптовареност со болести од здравствено-еколошки причинители; основен методолошки пристап, примери и вежби во различни медиуми и нокси; основен методолошки пристап, примери и вежби во различни објекти, а посебно во училишна средина, проценка на основен морбидитет, превентивни програми, интердисциплинарен пристап; основен методолошки пристап за управување со отпадот од собирање до крајно депонирање вклучувајќи и локација на крајното депонирање, со посебен акцент на токсичност, радиоактивниот и болничкиот отпад; основен методолошки пристап, локална инспекција, толкување на лабораториски наод, превентивни мерки во редовни и вонредни услови-примери и вежби на различни видови води и водоснабдување; основен методолошки пристап, примери и вежби за здравствена исправност на разни видови прехранбени намирници;

процена на дневен внос на различни видови контаминанти; одредување на критични точки во синџирот на исхраната - примена на HACCP системот; утврдување на нутритивен статус и изготвување основни прехранбени режими и диети, режими на физичка активност согласно проценка на индивидуалните потреби низ примери и вежби; основниот здравствено-еколошки концепт при разни видови практични примери во тимска работа со други сектори на локално ниво; комуникациски вештини кои се однесуваат на промоција на основните елементи на: здравствено-еколошки концепт на здравјето; здравствено-еколошки ризици превенција во услови на физички нокси; здрави услови во училишна средина и генерално оптимални здравствено-еколошки услови на живеење во разни средини и општата јавност на основните параметри на здравствено-еколошки принцип на управување со отпадот; здравствено-еколошки ризици и превенција при разни видови на загадување на водите; здравствено-еколошки ризици и превенција при разни видови на загадување на животните намирници и труење со нив; здрав режим на исхрана и физичка активност, диетолошки совети; интерсекторскиот аспект на здравствено-еколошки ризици, со посебен акцент на презентација и нивна промоција пред креаторите на политиката како ипотенцијалните донори и финансиери на активности.

31) Семејна медицина - знаења за основните принципи на работа во семејната медицина: комуникациски вештини, употреба на упатства, медицина базирана на докази, рационално препишување на лекови, водење на медицинска документација, превенција и унапредување на здравје, организација на работа и контрола на квалитет на работа. Истражување и медицина заснована на докази; Систем за здравствена заштита и законодавство; Обезбедување квалитет; Комуникациски вештини; Етика и професионалност; Организација на ординација; Компјутерски вештини; Водење на хронични болести; Превенција; Обука за клинички вештини. Справување со ургентни ситуации како лекар од прв контакт; Хируршки вештини на еден семеен лекар; Курс за реанимација. Клинички вештини за развој на човекот, репродукција, здравјето на децата, адолесценција, менопауза, геријатрија, палијативна нега, исхраната, менталното здравје, честите заболувања и нифективните болести (акутно болно бебе, конвулзии, анемија, смрт, констипација/фекален застој, жолчни камења, лимфаденопатија, диспенсија, жолтица, хернии, иритабилен колон, хемороиди, црвено око, катаракт, проблеми со простата, олногробна болка, блефаритис, конјуктивитис едем, главоболка, хематурија, уринарна инконтиненција, вагинално крвавење, тремор, туморозни промени на дојката, лимфаденопатија, диспенсија), ургентни состојби, чести проблеми/заболувања, хронични заболувања (асма, ангина пекторис, дијабетес, хиперлипидемија, срцева слабост, хипертензија, артритис, бубрежна слабост, аритмии, периферни артериски нарушувања, периферни венски нарушувања, уролитијаза, заболување на штитна жлезда, остеопороза, мозочен удар и сл.), скрининг програми, унапредување на здравјето ирационално препишување на лекови.

- Дел од дополнителната обука во траење од најмалку 15 наставни (училишни) часови се поминува во Медицинскиот симулациски центар.

Образец бр.1.

Република Македонија

Лекарска комора на Македонија

Бр. _____

_____ 20 _____ год.

Лекарската комора на Македонија врз основа на член 15 од Правилникот за програмата за дополнителна обука и проверка на стручните знаења и способности на докторите на медицина за стекнување со лиценца заработа ("Службен весник на Република Македонија", бр. _____), го издава следното

У В Е Р Е Н И Е

_____, здравствен работник

(име, татково име и презиме)

високо образование од областа на медицината _____, роден-а на
ден и

месец _____ година _____,

во _____ општина _____,

Република _____, ден, месец и година _____

Полагаше испит за проверка на стручните знаења и способности пред испитна
комисија на Лекарската комора на Македонија

Според оценката на испитната комисија, _____

(име, татково име и презиме)

го положил испитот за проверка на стручните знаења и способности.

Претседател на

Испитна комисија

М.П. _____

1024.

Врз основа на член 120 став (2) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15 и 192/15 и 17/2016) и член 14 од Статутот на Лекарската комора на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/95, 30/95, 22/96 и 36/00), Собранието на Лекарската комора на Македонија на седницата одржана на 10.11.2016 год., 17.11.2016 год. и 23.2.2017 година година, донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ПОБЛИСКИ КРИТЕРИУМИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ЕДУКАТОРИТЕ ВО ОДНОС НА ОБРАЗОВАНИЕ И РАБОТНО ИСКУСТВО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОБНА РАБОТА НА ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ СО ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ ОД ОБЛАСТА НА МЕДИЦИНАТА****I. ОПШТИ ОДРЕДБИ****Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат поблиските критериуми што треба да ги исполнуваат едукаторите во однос на образование и работно искуство за спроведување на пробната работа во однос на оспособување за полагање на стручниот испит на здравствените работници со високо образование од областа на медицината (во натамошниот текст: едукатори).

Член 2

Пробната работа се спроведува согласно на планот и програмата за пробна работа на докторите на медицина донесен од министерот за здравство.

II. ПОБЛИСКИ КРИТЕРИУМИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ЕДУКАТОРИТЕ**Член 3**

Едукатор е доктор на медицина под чиј надзор се спроведува планот и програмата на пробната работа на докторите на медицина.

Едукаторот за спроведување на пробна работа на здравствени работници со високо образование од областа на медицината ги исполнува следните критериуми:

- завршен Медицински факултет,
- пет години искуство во медицинската дејност од добивањето на лиценцата за работа,
- заснован работен однос во здравствена установа на неопределено време,

- да поседува сертификати за континуирана медицинска едукација издадени од здруженијата при Македонско лекарско друштво, Медицинскиот факултет и други стручни здруженија.

Член 4

Едукаторот во спроведувањето на планот и програмата за пробната работа преку практична обука на здравствените работници треба да обезбеди:

- спроведување на пооделните практични вештини од планот и програмата за пробната работа;
- спроведување на едукацијата во установата каде што е вработен и користење на просторни услови, опрема и други услови за практично едуцирање на кандидатот;
- водење на евиденција за спроведувањето на пробната работа;
- посочување на кандидатот литература од областа во која ја врши едукацијата;
- водење на најмалку 5 кандидати определени според местото на живеење/престојување.

Член 5

Лекарската комора со одлука ги определува Едукаторите за спроведување на пробна работа на докторите на медицина, делот од планот и програмата во кој ќе ја спроведуваат пробната работа и времетраењето за кое се определуваат. Едукатори писмено се известуваат за делот од планот и програмата за пробна работа во кој ќе го вршат едуцирањето.

III. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА**Член 6**

Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за критериумите што треба да ги исполнуваат здравствените установи и здравствените работници под чиј надзор се спроведува приправничкиот стаж на здравствените работници со високо образование од областа на медицината („Службен весник на Република Македонија“ бр.72 /05).

Член 7

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по добиена согласност од министерот за здравство.

Бр.02-3969/21
1 март 2019 година
Скопје

Лекарска комора на Македонија
Претседател,
проф. д-р **Кочо Чакалароски**, с.р.

1025.

Врз основа на член 129 став (3) од Законот за здравствената заштита, ("Службен весник на Република Македонија " број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15 и 192/15 и 17/2016), и член 14 од Статутот на Лекарската комора на Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 24/95, 30/95, 22/96 и 36/00), Собранието на Лекарската комора на Македонија на седницата одржана на ден 10.11.2016год.17.11.2016 год и 23.02.2017година година, донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ОБЛИЦИТЕ НА КОНТИНУИРАНО СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ, КРИТЕРИУМИТЕ ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ОБЛИЦИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ИЗБОР НА СПРОВЕДУВАЧИ НА ОБЛИЦИТЕ НА КОНТИНУИРАНО СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ И БОДОВИТЕ ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ СО ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ ОД ОБЛАСТА НА МЕДИЦИНАТА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат облиците на континуирано стручно усовршување, критериумите за распоредување на облиците, критериумите за избор на спроведувачи на облиците на континуирано стручно усовршување и бодовите за обновување на лиценцата за работа на здравствените работници со високо образование од областа на медицината (во натамошниот текст: доктори на медицина).

Член 2

Континуирано стручно усовршување на докторите на медицината е континуирана постапка која продолжува по стекнувањето на лиценцата за работа.

Преку Континуирано стручно усовршување докторите на медицина го унапредуваат сопственото знаење и вештини за дијагностика и лекување.

Член 3

Стручното усовршување се заснова на следните начела на Континуирано стручно усовршување:

1. Вклучување на сите доктори во Континуирано стручно усовршување;
2. Единственост на медицинската доктрина која ја имаат сите доктори во јавните или приватните здравствени установи на сите нивоа;
3. Научна заснованост и современост во овој процес за да се обезбеди пренос на домашните и светските достигнувања;
4. Еднаков пристап во наставата за да се обезбеди еднаков наставен учинок и бодовната вредност за сите струки;
5. Слободен избор на формите за стручно усовршување во зависност од потребата на докторот на медицина така што бодовите за продолжување на лиценцата не можат да бидат собрани исклучиво од еден вид на стручно усовршување;
6. Неопходност од учење за секоја нова дијагностичка или терапевтска метода која докторот ја воведува во својата пракса;
7. Категоризација и вреднување на формите на стручното усовршување со бодовен систем.

II. ОБЛИЦИ НА КОНТИНУИРАНО СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ

Член 4

Облиците на континуирано стручно усовршување на докторот на медицина се: учество во работата на конгреси/конференции симпозиуми и други форми на стручни состаноци, курсеви/работилници за континуирана едукација, студиски престои, објавени трудови во стручни и научни часописи и публикации, стекнување на стручни и научни звања, пријава за нуспојави на лекови и активност на ментор и едукатор, континуирана медицинска едукација во WEB форма.

Член 5

Одделни стручни активности употребени во овој правилник го имаат следното значење:

1. Конгрес / конференција

Конгрес/конференција е собир кој обработува некој специфичен медицински проблем или повеќе проблеми кои се испреплетуваат и за кои постои заеднички интерес на учесниците.

Конгрес/конференција мора да вклучува научно - истражувачки или стручни предавања, како вовед во темата која понатаму ќе се обработува на предавања, работилници, тркалезни маси, постер сесии, дискусии и други форми на работа и трае повеќе денови.

Конгрес / конференција може да биде домашен, со меѓународно учество и меѓународен.

Домашниот конгрес / конференција има само домашни учесници.

Домашниот конгрес / конференција со меѓународно учество, има најмалку еден предавач од странство.

На меѓународниот конгрес/конференцијата има најмалку тројца предавачи од странство.

Пасивното учество на конгресот / конференција се докажува со сетрификат за присуство, а активното учество и со копија од објавен труд или резиме од зборникот на трудови на Конгресот.

2. Симпозиум

Симпозиумот е научно - стручен собир кој се занимава со одредена тема од медицината или здравството.

Симпозиумот мора да има воведно предавање на тема од експерти, усмени презентации, работилници и постери со можност за дискусија.

Симпозиум може да биде домашен, со меѓународно учество и меѓународен.

Домашниот симпозиум има само домашни учесници .

Домашниот симпозиум со меѓународно учество има најмалку еден предавач од странство.

Меѓународен симпозиум мора да има најмалку тројца предавачи од странство.

Учеството на симпозиум се докажува со сертификат за учество и постер презентација.

Симпозиумот може да трае еден ден , односно два или повеќе денови .

3. Стручни состаноци

Стручниот состанок е научно стручен собир на кој се обработува тема од медицината или здравството.

Стручниот состанок содржи предавање/ња на одредена тема од стручњаци со усмени презентации и со можност за дискусија на учесниците.

4. Курс/Работилница

Курсот/работилницата претставува облик на организирани предавања од потесно подрачје на некоја медицинска област.

Курсот/работилницата може да биде домашен и меѓународен, а според вредноста се делат во три категории.

ДОМАШЕН КУРС /РАБОТИЛНИЦА

На Курсот/работилницата од I категорија се обработува и презентира на современ начин некој актуелен медицински проблем со најнови податоци од светската литература, а предавачите мораат да бидат експерти од определено подрачје кое се обработува на курсот/работилницата.

Поединечното предавање не може да трае пократко од 15 минути.

Курсот/работилницата од I категорија мора да има печатен материјал за кој се препорачува да биде во *in extenso* (во целина).

Вкупното траење на курсот/работилницата од I категорија не смее да биде пократко од 20 училишни часови (1 час = 45 минути)

На крајот на Курсот/работилницата од I категорија мора да има завршен испит (решавање на тест од најмаку 30 прашања на кои мора да има најмаку 20 точни одговори или полагање на усмен испит)

На Курсот/работилницата од II категорија се обработува и презентира на современ начин некој актуелен медицински проблем со најнови податоци од светската литература, а предавачите мораат да бидат признати експерти од одредено подрачје кое се обработува на курсот/работилницата.

Поединечното предавање не може да трае пократко од 15 минути.

Курсот/работилницата од II категорија мора да има печатен материјал за кој се препорачува да биде во *in extenso* (во целина).

Испитот не е задолжителен.

Вкупното траење на курсот/работилницата од II категорија не смее да биде пократко од 10 училишни часови (1 час = 45 минути)

На Курсот/работилницата од III категорија се обработува и презентира на современ начин некој актуелен медицински проблем со најнови податоци од светската литература, а предавачите мораат да бидат признати експерти од одредено подрачје кое се обработува на курсот/работилницата.

Поединечното предавање не може да трае пократко од 15 минути.

Курсот/работилницата од III категорија не мора да има печатен материјал ниту испит.

Испитот не е задолжителен.

Вкупното траење на курсот/работилницата од III категорија не смее да биде пократко од 6 училишни часови (1 час = 45 минути)

МЕЃУНАРОДЕН КУРС /РАБОТИЛНИЦА

На Меѓународен курс/работилница од I категорија се обработува и презентира на современ начин некој актуелен медицински проблем со најнови податоци од светската литература, а предавачите мораат да бидат признати експерти од определено подрачје кое се обработува на курсот/работилницата.

Меѓународниот курс/работилница од I категорија мора да има најмалку три (3) предавачи од странство

Поединечното предавање не може да трае пократко од 15 минути.

Курсот/работилницата од I категорија мора да има печатен материјал за кој се препорачува да биде во *in extenso* (во целина).

Вкупното траење на курсот/работилницата од I категорија не смее да биде пократко од 20 училишни часови (1 час = 45 минути)

На крајот на Курсот/работилницата од I категорија мора да има завршен испит (решавање на тест од најмаку 30 прашања на кои мора да има најмаку 20 точни одговори) или полагање на усмен испит или решавање на конкретен проблем.

На Меѓународниот курс/работилница од II категорија се обработува и презентира на современ начин некој актуелен медицински проблем со најнови податоци од светската литература, а предавачите мораат да бидат признати експерти од одредено подрачје кое се обработува на курсот/работилницата.

Меѓународниот курс/работилница од II категорија мора да има најмалку два (2) предавачи од странство.

Поединечното предавање не може да трае пократко од 15 минути.

Меѓународниот Курс/работилница од II категорија мора да има печатен материјал за кој се препорачува да биде во *in extenso* (во целина).

Испитот не е задолжителен.

Вкупното траење на меѓународниот курс/работилница од II категорија не смее да биде пократко од 10 училишни часови (1 час = 45 минути)

На меѓународниот курс/работилница од III категорија се обработува и презентира на современ начин некој актуелен медицински проблем со најнови податоци од светската литература, а предавачите мораат да бидат признати експерти од одредено подрачје кое се обработува на курсот/работилницата.

Меѓународниот курс/работилница од III категорија мора да има најмалку еден (1) предавач од странство.

Поединечното предавање не може да трае пократко од 15 минути.

Меѓународниот курс/работилница од III категорија не мора да има печатен материјал ниту испит.

Вкупното траење на курсот/работилницата од III категорија не смее да биде пократко од 6 училишни часови (1 час = 45 минути)

5.Студиски престој во земјата и во странство

Студискиот престој подразбира престој на доктор на медицина со ментор од најмалку две недели на болници и клиници во земјата и во странство.

Програмата за студискиот престој подразбира усвојување на практични вештини и искуства со цел медицинска едукација. Обавениот студиски престој се документира со потврда од директорот на здравствената установа и менторот.

6.Публикации

Научноистражувачки трудови од соодветна област на медицината објавени во меѓународни научни списанија, научни публикации или научни труда објавени во научно списание со импакт фактор кои се од соодветната област на медицината во базата на Web of Science.

7.Стручни звања

Обука на докторите на медицина која опфаќа теоретска и практична обука во здравствени установи за стекнување на стручни звања во посебни области на медицината - завршување на специјализација /супспецијализација.

Доктори на медицина со поминати повеќе години успешна работа во унапредувањето, организирањето и спроведувањето на здравствената заштита, со завршена специјализација, со направени стручни или научни трудови и позитивни резултати во стручното издигање на кадрите, можат да се здобијат со звање примариус.

8.Научни звања

Со завршување на втор циклус на универзитетски студии и трет циклус на докторски студии докторите на медицина можат да се стекнат со научни звања-мастер и докторски студии.

9.Пријава за нуспојави на лекови

Со потврда од Центарот за нуспојави која се доставува до Комората се докажува дека се пронајдени и пријавени нуспојави на лекови од страна на доктор на медицина

10.Ментори и Едукатори

Овластен доктор на медицина од соодветна област на медицината под чиј надзор се совладуваат и исполнуваат одделни вештини од планот и програмата за пробната работа, од програмата за специјализација /супспецијализација на докторите на медицина.

11.WEB едукација

Континуирана медицинска едукација во WEB форма е стручното усовршување на доктори на медицина, специјалисти и супспецијалисти која е претходно акредитирана од стручни и научни организации во земјата и светот.(American Medical Association Physician Recognition Award или European Accreditation Council for Continuous Medical Education).

Член 6

Континуираното стручно усовршување го спроведуваат Македонско лекарско друштво, стручни здруженија членки на Македонско лекарско друштво и други стручни здруженија.

Организатори на разни форми на стручни усовршувања можат да бидат и Министерството за здравство, високообразовна установа од областа на медицината, Македонска академија на науките и уметностите, здравствени установи и меѓународни организации со активности во областа на здравството (СЗО, УНИЦЕФ и сл.)

Член 7

Распоредувањето на облиците на континуирано стручно усовршување и нивната категоризација ги одобрува Лекарската комора на Македонија за што формира Комисија за стручни прашања согласно Статут.

Барање за одобрување и категоризација на облиците од член 5 на овој правилник се поднесуваат најдоцна еден месец пред одржувањето на соодветниот облик на континуирано стручно усовршување.

Врз основа на добиена одлука за одобрување и категоризација, организаторот на подготвителните материјали и на потврдите го запишува бројот на бодови на обликот на континуираното стручно усовршување утврдено со овој правилник.

Со организаторот на облиците од член 6 на овој правилник Лекарската комора на Македонија (во понатамошниот текст: Комора) склучува договор за уредување на меѓусебните права и обврски.

Член 8

Во период од седум години докторот на медицина треба да се стекне со 140 бодови преку различни облици на стручно усовршување утврдени со овој правилник.

За да се обезбеди континуитет на стручното усовршување во текот на важноста на лиценцата за работа, докторот на медицина секоја година обезбедува најмалку 20 бодови.

III. КРИТЕРИУМИ ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ОБЛИЦИТЕ НА КОНТИНУИРАНО СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ

Член 9

Докторот на медицина во периодот на важноста на лиценцата од седум години треба да помине низ различни облици на континуирано стручно усовршување заради обновување на лиценцата за работа.

Облиците и вреднувањето на континуираното стручно усовршување на докторот во период од седум години се спроведува по пат на бодување.

Член 10

Вреднувањето на секој облик на континуираното стручно усовршување на докторот на медицина, се вреднува со бодови според видот на континуираното стручно усовршување, на следниот начин:

1. УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ / КОНФЕРЕНЦИИ

КОНГРЕС/КОНФЕРЕНЦИЈА	ВРЕДНУВАЊЕ ВО БОДОВИ (најголем можен број на бодови)	
Домашен конгрес/конференција	Активно учество Пасивно учество e-learning	До 15 бодови До 10 бодови До 3 бодови
Домашен конгрес/конференција со меѓународно учество	Активно учество Пасивно учество e-learning	До 16 бодови До 11 бодови До 4 бодови
Меѓународен конгрес/конференција	Активно учество Пасивно учество e-learning	До 20 бодови До 12 бодови До 5 бодови

Пасивното учество на конгресот се документира со потврда за присуство, а активното со потврда за присуство и објавениот апстракт на трудот.

2. УЧЕСТВО НА КУРСЕВИ

ДОМАШНИ КУРСЕВИ	ВРЕДНУВАЊЕ ВО БОДОВИ (најголем можен број на бодови)	
Курс/работилница I категорија	Активно учество Пасивно учество e-learning	До 20 бодови До 15 бодови До 5 бодови
Курс/работилница II категорија	Активно учество Пасивно учество e-learning	До 15 бодови До 11 бодови До 4 бодови
Курс/работилница III категорија	Активно учество Пасивно учество e-learning	До 10 бодови До 8 бодови До 3 бодови
МЕЃУНАРОДЕН КУРС/РАБОТИЛНИЦА	ВРЕДНУВАЊЕ ВО БОДОВИ (најголем можен број на бодови)	
Курс/работилница I категорија	Активно учество Пасивно учество e-learning	До 30 бодови До 20 бодови До 7 бодови

Курс/работилница II категорија	Активно учество Пасивно учество e-learning	До 20 бодови До 15 бодови До 5 бодови
Курс/работилница III категорија	Активно учество Пасивно учество e-learning	До 12 бодови До 10 бодови До 3 бодови

По завршувањето на курсот се добива потврда на која е означена вредноста на курсот во бодови и која служи како документ за признавање на континуираната медицинска едукација.

3. СТУДИСКИ ПРЕСТОЈ ЗА КОНТИНУИРАНА МЕДИЦИНСКА ЕДУКАЦИЈА (во траење од една недела со една година или повеќе):

Студиски престој во земјата со ментор со опис на активности и потписи на менторот и директорот на установата	До 10 бодови неделно, најмногу до 50 бодови во еден лиценцен период
Студиски престој во странство со ментор со опис на активности и потписи на менторот и директорот на установата	До 15 бодови неделно, најмногу до 60 бодови во еден лиценцен период

Студискиот престој се документира со потврда на директорот на клиниката и менторот.

4. СТРУЧНИ СОСТАНОЦИ И СИМПОЗИУМИ

-стручни состаноци во здравствени установи (болници, здравствени домови, заводи и други здравствени установи)	Активно учество Пасивно учество	3 бодови 2 бодови
-стручни состаноци во клиники и институти и други здравствени установи	Активно учество Пасивно учество	4 бодови 3 бодови
-стручни состаноци организирани од стручни здруженија, Министерство за здравство, медицински факултети, МАНУ и СЗО	Активно учество Пасивно учество	6 бодови 4 бодови
Симпозиум во земјата	Активно учество Пасивно учество	8 бодови 6 бодови
Симпозиум во земјата со меѓународно учество	Активно учество Пасивно учество	12 бодови 8 бодови
-симпозиум во странство	Активно учество Пасивно учество	15 бодови 10 бодови

Присутноста на стручните состаноци се документира со потпис на раководителот на здравствената установа, односно одговорното лице или претседателот на стручното здружение или претседателот на Македонско лекарско друштво и со

печатот на органот, секцијата, здружението или здравствените установи на посебен образец.

По основ на учество на стручни состаноци докторот на медицина како предавач може да добие најмногу 60 бода за време на важноста на лиценцата за работа.

5. ПУБЛИКАЦИИ

НАУЧНА ИЛИ СТРУЧНА СТАТИЈА	АВТОР/АВТОРИ
- Објавени во меѓународни научни списанија или меѓународни научни публикации или научни труда во научно списание со импакт фактор кои се од соодветната област во базата на Web of Science	Вкупно 40 бодови, од кои 15 бодови за првиот автор, а останатите бодови се делат помеѓу останатите автори, но не повеќе од 5 бода по автор
-објавени во неиндексирани часописи	Вкупно 18 бодови, од кои 8 бодови за првиот автор, а останатите бодови се делат помеѓу останатите автори, но не повеќе од 2 бода по автор
-приказ на случај од пракса објавен во Гласилото на Комората	Вкупно 5 бодови (за една статија)
-Автори на апстракт или постер на конгрес/конференција или симпозиум, на кои не се присутни	Секој по 4 бодови
-книги	до 40 бодови
-уредник на книгата	до 30 бодови
-поглавје во книгата	вкупно до 20 бодови прв автор 10 бодови останати коавтори 10 бодови
-уредник на часопис	10 бодови годишно
Рецензија во индексирани часопис	5 бодови по рецензија, најмногу до 30 бода во еден лиценцен период

6. СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА И СУСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА

Бодовите по основ на специјализација и супспецијализација се добиваат (согласно програма) секоја година по 15 бодови, а 20 бодови се добива во годината во која се полага испитот.

7. ЗВАЊЕ

Бодовите по основ на примариус - 20 бодови, а се добиваат само еднаш во годината во која се добива звањето примариус.

8. НАУЧНИ СТЕПЕНИ

За магистерски (мастер) студии за секоја година од редовните студии (две години) се добиваат по 10 бодови, а 15 бодови се добиваат во годината во која се одбранува магистерскиот (мастер) труд.

Бодовите по основ на докторски студии се добиваат секоја година од редовните студии (три години) по 15 бодови, а 20 бодови се добиваат во годината во која се одбранува докторатот.

9. ПРИЈАВА НА НУСПОЈАВА НА ЛЕКОВИ

0,5 бод

10. МЕНТОР И ЕДУКАТОР**15 бодови**

Бодовите се добиваат во годината кога докторот на медицина врши функција ментор и едукатор. Годишно може да се добијат бодови вкупно 15 по двата основа.

11. КОНТИНУИРАНА МЕДИЦИНСКА ЕДУКАЦИЈА ВО WEB ФОРМА

Стручното усовршување на докторите на медицина, специјалистите и супспецијалистите вклучува и континуирана медицинска едукација во веб форма која е претходно акредитирана од American Medical Association Physician Recognition Award или European Accreditation Council for Continuous Medical Education и тоа најмалку 15 случаи годишно за докторите на медицина и специјалисти кои имаат до 25-годишно работно искуство како доктор на медицина, односно специјалист, односно супспецијалисти кои имаат до 20-годишно работно искуство како специјалисти и супспецијалисти.

2 бода

Бодовите врз основа на курсеви на WEB страница на стручни здруженија се потврдува со потврда од стручното здружение што го подготвува курсот, по претходна акредитација од Комората.

2 бода**Член 11**

Бодовите за стручните активности кои што имаат граници во бодирањето се врши согласно елементите дадени во прилозите кои се составен дел на овој правилник и тоа:

1. Прилог 1 – Табела на бодови за курс/работилница
2. Прилог 2 – Табела на бодови на конгреси/конференција и книги.

Член 12

Ако докторот на медицина од објективни причини не успее да собере доволен број бодови, поминува дополнителна обука по програма согласно член 127 на Законот за здравствената заштита и да успешно ја заврши дополнителната проверка на стручните знаења и способности пред испитна комисија на Комората.

Член 13

Докторот на медицина до Комората поднесува докази за стручното усовршување најдоцна 3 месеци пред истекот на рокот од 7 години од добивањето на лиценцата за работа или продолжувањето на лиценцата за работа. Доказите за исполнување на условите (потврдите, фотокопиите од објавените написи и др.) за продолжување на лиценцата за работа се во согласност со одредбите на овој правилник.

На сертификатите организаторот става бар код кој треба да е издаден од Комората.

Член 14

Ако докторот на медицина во текот на важноста на лиценцата за работа се стекнал со повеќе од 150 бода, во наредниот лиценцен период му се признаваат 10 бода.

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 15

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за облиците на стручно усовршување, критериумите за распоредување на облиците и бодовите за обновување на лиценцата за работа на здравствените работници со високо образование од областа на медицината ("Службен весник на Република Македонија" бр 72/05 и 69/09).

Член 16

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-3969/22
1 март 2017 година
Скопје

Лекарска комора на Македонија
Претседател,
проф.д-р **Кочо Чакалароски**, с.р.

1. Прилог 1 – Табела на бодови за курс/работилница

ТАБЕЛА ЗА УЧЕСТВО НА КУРС /РАБОТИЛНИЦА - ДОМАШНИ

Критериуми	Број на бодови за прва категорија		Број на бодови за втора категорија		Број на бодови за трета категорија	
	Активно	Пасивно	Активно	Пасивно	Активно	Пасивно
Од специјалноста						
Да	1	1	1	1	1	1
Не	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Едукација на вештини*	3	4	2	2	1	1
Презентација на новини	2	2	1	1	1	0.5
Професори предавачи						
Да	1	1	1	1	1	1
Не	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Партиципација на учесници						
Да	1	1	1	1	1	1
Не	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Број на предавања**	2-10	0.5-5	1-7	0.5-2	0.5-2	0.5-1
Потпишаната изјава од предавачи за практикување на медицина базирана на докази						
Да	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Не	0	0	0	0	0	0
Евалуација						
Да	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Не	0	0	0	0	0	0
Организатор***:						
-МЛД	2	2	2	2	2	2
-Медицински факултет	2	2	2	2	2	2
-Стручно здружение	2	2	2	2	2	2
-Здравствена установа	1	1	1	1	1	1

-Стручно здружение	2	2	2	2	2	2
-Здравствена установа	1	1	1	1	1	1
-Министерство за здравство	1	1	1	1	1	1
-МАНУ	1	1	1	1	1	1

**** ПРВА КАТЕГОРИЈА**

- Предавач :
 - ☐ За едно предавање 2 до максимум 10 бодови во текот на едно збиднување
- Слушател:
 - ☐ За курс во траење до 4 часа= 0.5 бодови; до 8 часа (еден ден)=1 бод; 2 дена= 1.5 бод; ³ 3 дена = 2 бодови.

ВТОРА КАТЕГОРИЈА

- Предавач:
 - ☐ За едно предавање 1 бод до максимум 7 бодови во текот на едно збиднувања
- Слушател:
 - ☐ За курс во траење до 4 часа=0.5 бодови; до 8 часа (еден ден)= 1 бод; 2 дена= 3 бодови; ³ 3 дена =5 бодови.

☐**ТРЕТА КАТЕГОРИЈА**

- Предавач:
 - ☐ За едно предавање 0.5 бод до максимум бодови во текот на едно збиднувања
- Слушател:
 - ☐ За курс во траење до 4 часа=0.5 бодови; до 8 часа (еден ден)= 1 бод; 2 дена= 3 бодови; ³ 3 дена =5 бодови.

ТАБЕЛА ЗА УЧЕСТВО НА КУРС /РАБОТИЛНИЦА - МЕЃУНАРОДЕН

Критериуми	Број на бодови за прва категорија		Број на бодови за втора категорија		Број на бодови за трета категорија	
	Активно	Пасивно	Активно	Пасивно	Активно	Пасивно
Од специјалноста						
Да	1	1	1	1	1	1
Не	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Едукација на вештини*	3	4	2	2	1	1
Презентација на новини	2	2	1	1	1	0.5
Меѓународно учество	10	5	5	4	2	2
Професори предавачи						
Да	1	1	1	1	1	1
Не	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Партиципација на учесници						
Да	1	1	1	1	1	1
Не	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Број на предавања**	2-10	0.5-5	1-7	0.5-2	0.5-2	0.5-1
Потпишаната изјава од предавачи за практикување на медицина базирана на докази						
Да	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Не	0	0	0	0	0	0
Евалуација						
Да	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

Не	0	0	0	0	0	0
Организатор***:						
-МЛД	2	2	2	2	2	2
-Медицински факултет	2	2	2	2	2	2
-Стручно здружение	2	2	2	2	2	2
-Здравствена установа	1	1	1	1	1	1
-Министерство за здравство	1	1	1	1	1	1
-МАНУ	1	1	1	1	1	1

– * Едукација на вештини, подразбира разни школи и курсеви за совладување на вештини и методи (ултразвук, ендоскопии, радионуклеидни техники, менаџмент и др.).

–

– ** ПРВА КАТЕГОРИЈА

– • Предавач:

– □ За едно предавање 2 до максимум 10 бодови во текот на едно збиднување

– • Слушател:

– □ За курс во траење до 4 часа= 0.5 бодови; до 8 часа (еден ден)=1 бод; 2 дена= 1.5 бод; ³ 3 дена = 2 бодови.

– ВТОРА КАТЕГОРИЈА

– • Предавач:

– □ За едно предавање 1 бод до максимум 7 бодови во текот на едно збиднувања

– • Слушател:

– □ За курс во траење до 4 часа=0.5 бодови; до 8 часа (еден ден)= 1 бод; 2 дена= 3 бодови; ³ 3 дена =5 бодови.

– □

– ТРЕТА КАТЕГОРИЈА

– • Предавач:

– □ За едно предавање 0.5 бод до максимум 2 бодови во текот на едно збиднувања

– • Слушател:

– □ За курс во траење до 4 часа=0.5 бодови; до 8 часа (еден ден)= 1 бод; 2 дена= 3 бодови; ³ 3 дена =5 бодови..

Прилог 2 –Табела на бодови на конгреси/конференција и книги.

ТАБЕЛА ЗА УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ /КОНФЕРЕНЦИИ

Домашен конгрес / конференција - активно учество (максимум до 15бодови)

Од специјалноста		Пленарно предавање	Усна презентација	Постер	Водење сесија
Да	Не	Да	Да	Да	Да
4	2	5	3	2	1

Домашен конгрес / конференција со меѓународно учество - активно учество (максимум до 16 бодови)

Од специјалноста		Меѓународно учество		Пленарно предавање	Усна презентација	Постер	Водење на сесија
Да	Не	Да	Не	Да	Да	Да	Да
4	2	1	0,5	5	3	2	1

Меѓународен конгрес / конференција - активно (максимум до 20 бодови)

Од специјалноста		Меѓународно учество		Пленарно предавање	Усна презентација	Постер	Водење на сесија
Да	Не	Да	Не	Да	Да	Да	Да
4	2	5	2	5	3	2	1

Домашен конгрес / конференција - пасивно учество (максимум до 10 бодови)

Од специјалноста		Коавтор на труд орално презентиран	Коавтор на постер	Присуство на конгрес
Да	Не	Да	Да	Да
4	2	3	2	1

Домашен конгрес / конференција со меѓународно учество - пасивно учество (максимум до 11 бодови)

Од специјалноста		Меѓународно учество		Коавтор на труд орално презентиран	Коавтор на постер	Присуство на конгрес
Да	Не	Да	Не	Да	Да	Да
4	2	1	0.5	3	2	1

Меѓународен конгрес / конференција - пасивно (максимум до 12 бодови)

Од специјалноста		Меѓународно учество		Коавтор на труд орално презентиран	Коавтор на постер	Присуство на конгрес
Да	Не	Да	Не	Да	Да	Да
4	2	2	0.5	3	2	1

КНИГИ

Тип на книга	бодови
Учебник - автор	40
Учебник - еден од авторите	35
Монографија - автор	35
Монографија - еден од авторите	30
Скрипта/практикум- автор	25
Скрипта/практикум- еден од авторите	20
Уредник на учебник	30
Уредник на монографија	25
Уредник на скрипта/практикум	20
Автор на поглавје во книга*	10
Коавтор на поглавје во книга*	10

* од една книга може да се добијат 20 бодови



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија




www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

ISSN 0354-1622



2019071

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.